

Службен весник на Република Македонија

Број 100

15 јули 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2385. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Апелационен суд Битола.....	2	2395. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	9
2386. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013 година.....	2	2396. Правилник за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози (*).....	9
2387. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	2397. Правилник за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*)	36
2388. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2013 – јуни 2013	3	2398. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува	81
2389. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија	3	2399. Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2013 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.....	81
2390. Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови	3		
2391. Правилник за спроведување едукација заради отстранување на неправилност сторена од страна на пензиско друштво	5		
2392. Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови	7		
2393. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	8		
2394. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	9		

	Стр.		Стр.
2400. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	81	2403. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	83
2401. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	82	2404. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	84
2402. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	82	Огласен дел.....	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2385.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6. 2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на недвижната ствар – земјиште и објект лоцирани на КП 7427, КО Битола 4 и тоа: дворно место 711 м², земјиште под зграда 1 - 813 м², земјиште под зграда 2 - 27 м², земјиште под зграда 3 - 44 м², зграда 1, деловен простор на кат 1 со површина од 657 м², деловен простор на кат 2 со површина од 542 м², деловен простор на приземје со површина од 612 м² и деловен простор во подрум со површина од 355 м² на Булевар 1-ви мај бр. 63 запишани во Имотен лист број 7135 КО Битола 4, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Апелационен суд Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се врши помеѓу Министерство за правда и Апелационен суд Битола, во рок од 30 дена од денот на влегување на сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3950/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2386.

Врз основа на член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2013 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013), во делот I. СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА, во точката 2. ОПРАВДАНОСТ, на крајот од ставот се додаваат зборовите: „Со скринингот, исто така ќе се опфатат и жените на возраст од 24-35 години кои во текот на 2012 година не направиле ПАП тест.“.

Во точката 7.МЕТОДОЛОГИЈА НА СКРИНИНГ-ГОТ, на крајот од ставот 3 се додаваат зборовите: „Со скринингот во 2013 година ќе бидат опфатени и жените на возраст од 24-35 години, кои во текот на 2012 година не направила ПАП тест.“.

Во ТАБЕЛА 1 „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА НА НИВО НА ЦЕЛА ДРЖАВА“, во колоната Вид на мерки под Реден број 1, по зборовите: „од 36-51 години“ се додаваат зборовите: „и жените на возраст од 24-35 години, кои во текот на 2012 година не направиле ПАП тест.“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3964/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

2387.

ОБЈАВА

Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за трговска и економска соработка, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за трговска и економска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2012), ќе влезе во сила на 2 август 2013 година.

8 јули 2013 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**2388.**

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 2013 – ЈУНИ 2013

Ред. Бр.	Име и презиме на категоризираниот спортист	Степената спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Берат Јакупи	Спортист од меѓународна категорија	Карате - за освоено 1 ^{мо} место на 37 ЕП за кадети и јуниори во Конја-Република Турција, одржано од 08.02.2013-10.02.2013 година
2.	Марко Блажевски	Спортист од меѓународна категорија	Пливање – за исполнета норма во дисциплината 400м. мешано согласно Табела 3 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
3.	Берат Јакупи	Спортист од светска категорија	Карате - за освоено 3 ^{тв} место на ЕП за сениори во Будимпешта-Република Унгарија, одржано од 09.05.2013-12.05.2013 година

Бр. 08-1284/2
27 јуни 2013 година
Скопје

Директор,
Александар Пујовски, с.р.

2389.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. Бр.	Име и презиме на стручното лице	учество во работа за остварување на спортски резултат	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Арлинд Хусеини	Тренер на спортистот и на националниот карате тим	За учество и пласман на спортистот на ЕП во Конја-Република Турција, одржано од 08.02.2013-10.02.2013 година
2.	Боро Блажевски	тренер	За учество и исполнета норма на спортист на натпревар кој е дел од меѓународниот календар на Speedo Champions Series-USA, одржан од 14-17.03.2013 година
3.	Арлинд Хусеини и Петар Белистојаноски	Тренер на спортистот и тренер на националниот карате тим	За учество и пласман на спортистот на ЕП во Будимпешта-Република Унгарија, одржано од 09.05.2013-12.05.2013 година

Бр. 08-1284/3
27 јуни 2013 година
Скопје

Директор,
Александар Пујовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

2390.

Врз основа на член 68 став (3) точка б) и 99 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 27 јуни 2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

I. Општи одредби**Член 1**

Со овој правилник поблиску се уредуваат надоместоците што ги наплаќаат друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови и друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштвата) и се определува временскиот период за кој може да се намали висината на надоместок од придонесите уплатени во задолжителниот пензиски фонд (во натамошниот текст: надоместок од придонеси) на член на задолжителен пензиски фонд.

II. Надоместоци што ги наплаќаат друштвата**Член 2**

Друштвото може да ги наплаќа од секој поединечен член и од секој времено распределен осигуреник во задолжителниот пензиски фонд со кој тоа друштво управува, следните надоместоци:

а) надоместок од придонеси кој друштвото го наплаќа од секој уплатен придонес на секоја индивидуална сметка или на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие парични придонеси да бидат претворени во сметководствени единици на задолжителниот пензиски фонд и

б) месечен надоместок од вредноста на вкупните нето средства на задолжителниот пензиски фонд (во натамошниот текст: надоместок за управување со средства).

Член 3

Кога средствата од индивидуалната потсметка се пренесуваат на индивидуална сметка на член на задолжителен пензиски фонд, тие не се сметаат за придонеси и за нив не се наплаќа надоместок.

Член 4

(1) Надоместокот од придонеси и надоместокот за управување со средства, определени од друштвото, не може да бидат повисоки од максималната висина на надоместоците определена со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: законот).

(2) Доколку друштвото не определи некој од надоместоците од став (1) на овој член, го наплатува максималниот надоместок определен со законот.

(3) Друштвото ги утврдува износите на надоместокот од придонесите, надоместокот за управување со средствата и надоместокот за премин како и износот на намалувањето на надоместокот од придонеси врз основа на должината на членување во задолжителен пензиски фонд во статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува и истите ги објаснува во информативниот просpekt.

Член 5

(1) Надоместокот од придонеси се смета дека е стекнат кога придонесите се примени од чуварот на имот на соодветниот задолжителен пензиски фонд и одобрени од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) и се наплатува секој работен ден. Надоместокот од придонеси се пресметува со множење на про-

центот на надоместок од придонеси кој се наплаќа со износот на придонесите уплатени на секоја индивидуална сметка или индивидуална потсметка, зависно од случајот и се наплатува со намалување на пресметаниот износ од уплатените придонеси, секој ден кога се примаат придонеси.

(2) Надоместокот за управување со средства се смета дека е стекнат на секој датум на проценка, а се наплаќа петтиот работен ден во месецот по проценката. Надоместокот за управување со средства се пресметува на секој датум на проценка со делење на надоместокот од член 2 точка б) од овој правилник со бројот на датуми на проценка во тој месец и потоа резултатот се множи со вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд.

III. Начин и време на плаќање на надоместоците на друштвата

Член 6

(1) Секој работен ден Агенцијата му дава на чуварот на имот информација за надоместокот од придонеси што е достасан и што треба да се плати. По приемот на фактура од друштвото за овој надоместок, чуварот на имот истиот ден ја прави соодветната уплата доколку износот на фактурата е еднаков со износот даден од Агенцијата.

(2) Агенцијата, секој прв работен ден во месецот, на чуварот на имот му дава информација за износот на надоместокот за управување со средства кој е достасан и кој треба да се плати.

(3) Секое друштво поднесува фактура месечно до чуварот на имот за плаќање на надоместокот за управување со средствата, пресметан согласно член 5 став (2) на овој правилник на следниот начин:

а) фактурата се поднесува во рок од три работни дена од последниот работен ден во месецот;

б) по приемот на фактурата чуварот на имот истиот ден го плаќа надоместокот за управување со средства на друштвото доколку износот на фактурата е еднаков со износот даден од Агенцијата.

(4) Чуварот на имот ги известува друштвото и Агенцијата доколку износот на фактурата не е еднаков со износот од информацијата. Доколку е потребна корекција на износот на фактурата, друштвото веднаш доставува нова фактура, а доколку е потребна корекција на износот од информацијата од Агенцијата, Агенцијата веднаш доставува нова информација, по што чуварот постапува согласно ставовите (1) и (3) од овој член.

IV. Намалување на надоместокот од придонеси врз основа на должината на членување во задолжителен пензиски фонд

Член 7

Надоместокот од придонеси може да се намали за членови на задолжителен пензиски фонд кои континуирано биле членови на тој задолжителен пензиски фонд во временските периоди утврдени во член 9 на овој правилник. Намалувањето на надоместокот од придонеси се прави на еднаков начин за сите членови кои биле членови во истиот задолжителен пензиски фонд во ист временски период.

Член 8

Намалувањето на надоместокот од придонеси претставува процентуално намалување на стапката на надоместокот од придонеси (на пример, ако тековниот надоместок од придонеси изнесува 4% од уплатените придонеси и намалувањето е 10%, новиот надоместок од придонеси е: $4\% \times 0,9 = 3,6\%$).

Член 9

(1) Секое друштво го применува намалувањето на надоместокот од придонеси според следната табела:

Број на денови	Процент на намалување
0 < број на денови ≤ 360	a %
360 < број на денови ≤ 720	b %
720 < број на денови ≤ 1080	c %
1080 < број на денови ≤ 1440	d %
1440 < број на денови ≤ 1800	e %
1800 < број на денови ≤ 2160	f %
број на денови > 2160	g %

(2) Надоместокот од придонеси не може да се намалува со зголемено траење на членството (т.е. во табелата со процентите за намалување, дадена погоре: $a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq f \leq g$).

(3) Бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во задолжителниот пензиски фонд.

(4) По исклучок од став (3) на овој член, при прво членство во задолжителен пензиски фонд, бројот на денови се пресметува од првиот ден во месецот за кој членот стекнал право на придонес во задолжителниот пензиски фонд.

V. Промени во надоместоците кои ги наплаќаат друштвата

Член 10

(1) Друштвото е должно да достави до Агенцијата барање за одобрување на намалување или зголемување на процентот на надоместокот од придонесите. По приемот на одобрувањето од Агенцијата, друштвото е должно да ја објави промената најмалку во еден од најтиражните дневни весници што излегува во Република Македонија.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, друштвото не доставува барање за одобрување, доколку го наплатува максималниот надоместок определен со законот. Кога максималниот надоместок определен со законот се разликува од надоместокот кој друштвото дотогаш го наплатувало, друштвото е должно да ја објави промената најмалку во еден од најтиражните дневни весници што излегува во Република Македонија.

(3) Агенцијата го определува рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите.

Член 11

(1) Намалувањето на процентот на надоместокот од придонеси започнува да се применува од 1-ви во месецот кој следи најмногу еден месец по месецот во кој е објавена промената.

(2) Зголемувањето на процентот на надоместокот од придонеси започнува да се применува од 1-ви во месецот кој следи шест месеци по објавувањето на промената.

Член 12

(1) Откако ќе се објави промената, одлуката за намалување на процентот на надоместокот од придонесите, не може да се поништи пред датумот на отпочнување на примената.

(2) Друштвото треба да ја извести Агенцијата доколку го поништи зголемувањето на надоместокот од придонеси пред датумот на примена и да го објави најмалку во еден од најтиражните дневни весници што излегува во Република Македонија. Во тој случај, друштвото може повторно да го зголеми надоместокот од придонеси, по истекот на најмалку два месеца од датумот на објавување на поништувањето.

Член 13

(1) Друштвото доставува писмено известување до секој член кој има индивидуална сметка во задолжителниот пензиски фонд со кој управува за секоја одлука за зголемување на процентот на надоместокот од придонеси, на истиот датум кога известувањето е објавено во еден од најтиражните дневни весници. Известувањето се објавува и на веб страната на друштвото.

(2) Друштвото му доставува копија од известувањата од став (1) на овој член на секое лице кое има намера да потпише договор за членство со тоа друштво пред потпишувањето на договорот за членство од страна на тоа лице.

VI. Завршни одредби**Член 14**

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместоци кои се однесуваат на задолжителните пензиски фондови и начинот и времето на плаќање на надоместоците на Фондот на ПИОМ („Службен весник на Република Македонија” бр. 93/2008 и 58/2010).

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-912/3
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.

2391.

Врз основа на член 53-а став (2) и (9) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 164-а став (2) и (9) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 27.6.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА НЕПРАВИЛНОСТ СТОРЕНА ОД СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Општи одредби**Член 1**

Со овој правилник се уредува начинот на спроведување на едукација од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) на сите одговорни

лица на пензиското друштво и на лицата кои ја сториле неправилноста во работењето на пензиското друштво, формата и содржината на поканата за едукација и начинот на евиденција за спроведената едукација.

Начин на спроведување на едукација**Член 2**

Доколку при вршењето на контролата овластеното лице на Агенцијата утврди дека по првпат е сторена неправилност за која согласно закон се спроведува едукација, изготвува записник за поединечениот случај, во кој ја утврдува сторената неправилност со задолжување за отстранување на неправилноста во рок од 15 дена од доставување на записникот.

Заедно со записникот од став (1) на овој член овластеното лице на Агенцијата врачува покана за спроведување на едукација на субјектот на контрола, во форма пропишана со Образец број 1: „Покана за спроведување на едукација“ од овој правилник.

Член 3

Едукацијата ја спроведуваат лица кои се овластени од претседателот на Совет на експерти на Агенцијата, во просториите на Агенцијата.

Член 4

За спроведената едукација, овластените лица на Агенцијата водат евиденција која задолжително треба да содржи:

- а) датум и место на спроведување;
- б) овластено лице кое ја спровело едукацијата;
- в) лица над кои е спроведена едукацијата;
- г) опис на сторената неправилност;
- д) предмет на едукација и
- ѓ) датум на завршување на едукацијата.

Член 5

Доколку овластеното лице на Агенцијата при спроведување на контролата утврди дека повторно е сторена истата неправилност за која е спроведена едукација или дека не се отстранети неправилностите, започнува постапка за порамнување односно поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен орган.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-912/4
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.

Образец број 1

Бр. _____,
_____, Скопје**П О К А Н А**
за спроведување на едукација

Врз основа на член 53-а од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 164-а од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување се повикува _____

со живеалиште-престојувалиште во _____ ул. _____ бр _____,
вработен/работно ангажиран како _____
(работна позиција во субјектот на контрола)

во _____
(назив на субјектот на контрола)

да дојде на ден _____ година, во _____ часот
во просториите на _____

(место на одржување на едукацијата)
на ул. _____, каде ќе се спроведе едукација
за _____
(предмет на едукација)

Повиканото лице е должно да дојде лично.

Доколку во закажаниот термин лицето не дојде ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

Овластено лице

Место и датум

2392.

Врз основа на член 63 став (4) и член 68 став (3) точка а) и г) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 27.6.2013 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВА МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ**

I. Општа одредба**Член 1**

Со овој правилник поблиску се уредуваат:

а) преносот на средствата (пренос од една на друга индивидуална сметка) меѓу задолжителните пензиски фондови со кои управуваат различни друштва за управување со задолжителни пензиски фондови и/или друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштва) и видот на податоците што се доставуваат помеѓу различните друштва во постапката за пренос и

б) постапката на повлекување на средствата од посебната сметка (пренос од индивидуална потсметка на индивидуална сметка) и известувањата и податоците што треба да се доставуваат во постапката на повлекување на средства.

II. Постапка за пренос и повлекување на средствата**Член 2**

(1) Средствата од индивидуалната сметка во еден задолжителен пензиски фонд се пренесуваат на индивидуална сметка во друг задолжителен пензиски фонд, откако член на постоен задолжителен пензиски фонд станал член на иден задолжителен пензиски фонд.

(2) Средствата од индивидуалната потсметка на посебната сметка (во натамошниот текст: потсметка) се пренесуваат на индивидуалната сметка во задолжителниот пензиски фонд, откако времено распределениот осигуреник станал член на задолжителен пензиски фонд.

Член 3

(1) Доколку осигуреникот го избере истиот задолжителен пензиски фонд во кој била отворена потсметката, друштвото отвора индивидуална сметка на име на членот и веднаш ги пренесува средствата од потсметката на индивидуалната сметка во задолжителниот пензиски фонд заедно со сите поврзани податоци, согласно одредбите за содржината и начинот на водење на евиденцијата за индивидуалните сметки на секој член на задолжителниот пензиски фонд од Правилникот за содржината и начинот на водење, архивирање и чување на евиденцијата за индивидуалните сметки на членовите на задолжителниот пензиски фонд и на другите документи и евиденција за задолжителниот пензиски фонд.

(2) Доколку осигуреникот не го одбере истиот задолжителен пензиски фонд во кој е отворена потсметката, друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд во кој е отворена потсметката ги пренесува во задолжителниот пензиски фонд кој го одбрал осигуреникот, средствата од потсметката заедно со сите поврзани податоци, согласно одредбите за содржината и начинот на водење на евиденцијата за индивидуалните сметки на секој член на задолжителниот пензиски

фонд од Правилникот за содржината и начинот на водење, архивирање и чување на евиденцијата за индивидуалните сметки на членовите на задолжителниот пензиски фонд и на другите документи и евиденција за задолжителниот пензиски фонд.

Член 4

Откако член на постоен задолжителен пензиски фонд станал член на иден задолжителен пензиски фонд друштвото кое управува со постојниот задолжителен пензиски фонд ги пренесува во идниот задолжителен пензиски фонд средствата од индивидуалната сметка заедно со сите поврзани податоци, согласно одредбите за содржината и начинот на водење на евиденцијата за индивидуалните сметки на секој член на задолжителниот пензиски фонд од Правилникот за содржината и начинот на водење, архивирање и чување на евиденцијата за индивидуалните сметки на членовите на задолжителниот пензиски фонд и на другите документи и евиденција за задолжителниот пензиски фонд.

Член 5

При преносот на средствата од еден на друг задолжителен пензиски фонд се применуваат одредбите од член 8 и 9 од овој правилник.

Член 6

(1) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) до друштвото доставува податоци за сите времено распределени осигуреници во задолжителниот пензиски фонд со кој друштвото управува, а кои станале членови на друг задолжителен пензиски фонд и за сите членови на постојниот задолжителен пензиски фонд кои преминале во иден задолжителен пензиски фонд.

(2) Врз основа на податоците од став (1) на овој член друштвото изготвува листа на сите потсметки и индивидуални сметки што треба да бидат пренесени со податоците поврзани со нив, бројот на сметководствени единици на секоја потсметка и индивидуална сметка, податоците за вредноста на средствата на секоја потсметка и индивидуална сметка и податоците за вкупната вредност на сите потсметки и индивидуални сметки во денари.

(3) Вредноста на средствата на секоја потсметка и индивидуална сметка се пресметува и претвора во денари врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на проценка што претходи на датумот на доставување на листата од став (2) на овој член до друго друштво.

(4) Друштвото ја доставува листата од став (2) на овој член до 16:00 часот на датумот што претходи на датумот на пренос до идното друштво преку информатскиот систем на Агенцијата во форматите на датотеките и типот на податоци определени во техничко упатство што го изработува Агенцијата.

(5) Друштвото до чуварот на имот ги доставува сите потребни податоци за евидентирање и реализирање на преносот на средствата помеѓу задолжителните пензиски фондови во однапред меѓусебно договорен формат.

(6) Доколку едно или повеќе друштва не ги достават листите од став (2) на овој член во рокот предвиден во став (4) од овој член, постапката на пренос се прекинува и се одложува за датумот кој предходи на датумот на нареден пренос.

Член 7

Врз основа на листата од член 6 став (2) на овој правилник, идното друштво ги претвора денарските средства во сметководствени единици врз основа на вредно-

ста на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд со кој управува, на датумот кој претходи на датумот на пренос.

III. Постапка за утврдување и порамнување на средства

Член 8

(1) Друштвата меѓусебно го договараат начинот на порамнување на средствата и преносот на податоците на датумот на пренос од член 9 на овој правилник.

(2) Порамнувањето се врши по направените пресметки врз основа на податоците за потсметките и индивидуалните сметки од листата од член 6 став (2) на овој правилник.

(3) На датумот на пренос друштвото го известува чуварот на имот и дава налог за пренос на нето износот што едното друштво треба да го пренесе во идниот задолжителен пензиски фонд, врз основа на направената пресметка.

(4) Врз основа на налогот, чуварот на имот веднаш го пренесува потребниот нето износ на сметка на идниот задолжителен пензиски фонд.

(5) Преносот треба да се изврши во услови кои обезбедуваат сигурност и заштита на податоците од индивидуалните сметки.

(6) Заедно со средствата кои се пренесуваат, друштвото кое управува со постојниот задолжителен пензиски фонд ги пренесува во идниот задолжителен пензиски фонд и сите поврзани податоци од индивидуалната сметка.

(7) Друштвата доставуваат известување до Агенцијата во врска со извршениот пренос на податоците и начинот на порамнување на средствата наредниот работен ден кој следи по датумот на пренос. Известувањето до Агенцијата ги содржи податоците наведени во Извештајот за пренос на средства согласно Техничкото упатство за доставување на годишна архива и извештаи од базите на податоци кои ги одржуваат пензиските друштва.

Член 9

Преносот на средствата од еден во друг задолжителен пензиски фонд се врши секој 15-ти ден во месецот или наредниот работен ден доколку 15-тиот ден во месецот е неработен ден.

Член 10

Во случај на доцнење или на други неправилности при преносот на порамнетиот износ друштвото кое го врши преносот ги надоместува настанатите разлики во износот на пренесените средства.

IV. Постапка за исправка

Член 11

(1) Доколку податоците за потсметките или индивидуалните сметки од член 6 став (2) на овој правилник не се точни или друштвото не ги достави податоците во рокот наведен во член 6 став (4) од овој правилник, друштвото кое ги изготвило врши исправка на податоците при наредното доставување на податоци за потсметките и индивидуалните сметки.

(2) Доколку помеѓу датумот на доставување на податоците за потсметките и сметките од член 6 став (4) од овој правилник и наредното доставување на податоците во случај на пренесување на помал износ од точниот заради грешка или ненавремено доставување, вредноста на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд од кој се пренесуваат средствата се намалила, друштвото кое управува со тој задолжителен пензиски фонд ја надоместува од сопствените средства

загубата на разликата помеѓу точниот износ кој требало да се пренесе и пренесениот износ, предизвикана од намалувањето на вредноста на сметководствената единица.

(3) Доколку помеѓу датумот на доставување на податоците за потсметките и сметките од член 6 став (4) од овој правилник и наредното доставување на податоците во случај на пренесување на поголем износ од точниот заради грешка, вредноста на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд во кој се пренесуваат средствата се намалила, друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд од кој се пренесуваат средствата ја надоместува од сопствените средства загубата на разликата помеѓу пренесениот износ и точниот износ кој требало да се пренесе, предизвикана од намалувањето на вредноста на сметководствената единица.

V. Преодни и завршни одредба

Член 12

Одредбите од членовите 6 ставовите (4) и (5), 7 и 8 на овој правилник ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Член 13

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.138/2008) освен членовите 6 став (4), 7, 8, 9 и 10 кои продолжуваат да важат до 31.12.2013 година.

Член 14

Овој правилник влегува во сила на наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-912/5
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2393.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Маријан Николовски, роден на ден 18.04.1981 година во Скопје, за извршен член на Одборот на директори односно Извршен директор на Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Маријан Николовски се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука бр. 03-107/06 од 30.4.2013 година за реизбор на членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје донесена на ден 30.4.2013 година од страна на Собранието на акционери и Одлука бр. 03-109 за реизбор на извршни членови на Одборот на директори донесена на ден 14.6.2013 година од страна на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови КД Фондови АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-66
2 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2394.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Лазе Камчев, роден на ден 16.10.1978 година во Кавадарци, за извршен член на Одборот на директори односно Извршен директор на Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Лазе Камчев се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука бр. 03-107/06 од 30.4.2013 година за реизбор на членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје донесена на ден 30.4.2013 година од страна на Собранието на акционери и Одлука бр. 03-109 за реизбор на извршни членови на Одборот на директори донесена на ден 14.6.2013 година од страна на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови КД Фондови АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-67
2 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2395.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 точка f) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Трајно се одзема дозволата за работа на Централна кооперативна банка АД Скопје-Служба за работа со хартии од вредност издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија број 08-2556/5 од 26.12.2006 година за вршење на услуги со хартии од вредност.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради донесена Одлука на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје број 0202-290 од 20.6.2013 година и Одлука на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје број НО 0204-93 од 21.6.2013 година согласно кои Службата за работа со хартии од вредност на Централна кооперативна Банка АД Скопје ќе престане да врши услуги со хартии од вредност за кои Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија има издадено дозвола.

3. Централна кооперативна банка АД Скопје не може да побара обновување на дозволата за работење пред истекот на шест месеци од денот на донесување на ова Решение.

4. Се задолжуваат Македонска берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение да ја исклучат од членство Централна кооперативна банка АД Скопје-Служба за работа со хартии од вредност.

5. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-111
2 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2396.

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози.

Член 2

(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно здравство*1 и Законот за заштита и благосостојба на животните*2 се применуваат и во овој правилник доколку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 91/68/ЕЕЗ од 28 јануари 1991 за условите за здравствена заштита при ставање во промет во Унијата на животни од видовите овци и кози, CELEX бр. 31991L0068 изменета со: Одлука на Комисијата 94/164/ЕЗ од 18 февруари 1994, CELEX бр. 31994D0164; Одлука на Комисијата 94/953/ЕК од 20 декември 1994, CELEX бр. 31994D0953; Одлука на Комисијата 2001/298/ЕК од 30 март 2001, CELEX бр.32001D0298; Директива на Европскиот Парламент и Совет 2001/10/ЕК од 22 мај 2001 CELEX бр. 32001L0010; Одлука на Комисијата 2002/261/ЕК од 25 март 2002, CELEX бр. 32002D0261; Регулотива на Советот (ЕЕЗ) No 806/2003 од 14 април 2003, CELEX бр. 32003R0803; Директива на Советот 2003/50/ЕЗ од 11 јуни 2003, CELEX бр. 32003L0050; Одлука на Советот 2003/708/ЕЗ од 7 октомври 2003, CELEX бр. 32003D0708; Одлука на Комисијата 2004/554/ЕК од 9 јули 2004, CELEX бр. 32004D0554; Одлука на Комисијата 2005/932/ЕЗ од 21 декември 2005, CELEX бр. 32005D0932; Директива на Советот 2006/104/ЕС од 20 ноември 2006, CELEX бр. 32006L0104; Директива на Советот 2008/73/ЕС од 15 јули 2008, CELEX бр. 32008L0073 и Документ за пристапување на Австрија, Шведска и Финска усвоен со Одлука на Советот 95/1/ЕС, Еуроатом, CELEX бр. 31995D0001.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **„Овци или кози наменети за колење“** – се животни од видот овци или кози наменети да бидат превезени во кланица, директно или преку одобрен собирен центар, за да бидат заклани;

2) **„Овци и кози наменети за размножување“** – се овци и кози различни од оние наведени во точките 1) и 3) на овој став наменети да бидат превезени до место на крајна дестинација, или директно или преку одобрен собирен центар, наменети за размножување или производство;

3) **„Овци и кози за наменети за товење“** – се овци и кози различни од оние наведени во точките 1) и 2) на овој став наменети да бидат превезени до место на крајна дестинација, или директно или преку одобрен собирен центар, наменети за товење по што се колат;

4) **„Одгледувалишта на овци и кози официјално слободни од бруцелоза“** – се одгледувалишта кои ги исполнуваат условите утврдени во Прилог 1 Дел 1 Глава 1 кој е составен дел на овој правилник;

5) **„Одгледувалишта на овци и кози слободни од бруцелоза“** – се одгледувалишта кои ги исполнуваат условите утврдени во Прилог 1 Глава 2 од овој правилник;

6) **„Болести кои задолжително се пријавуваат“** – се болестите заради кои ставањето во промет на овци и кози не е дозволено и се дадени во листата од Прилог 2 Дел 1 кој е составен дел на овој правилник;

7) **„Собирен центар“** се одгледувалишта, збирни места и добиточни пазари, каде под надзор на официјален ветеринар животните кои потекнуваат од различни одгледувалишта се групираат заедно заради формирање на пратки на животни наменети за трговија во Република Македонија;

8) **„Одобрен собирен центар“** се одгледувалишта, збирни места и добиточни пазари, каде животните кои потекнуваат од различни одгледувалишта се групираат заедно заради формирање на пратки на животни наменети за трговија во Европската унија;

9) **„Трговец“** е секое физичко или правно лице кое купува и продава животни за комерцијални цели, било директно или индиректно, кое редовно врши промет со животни и кое најдоцна во рок од 30 дена по нивното купување истите ги препродава или ги преместува од еден во друг простор кој не е негова сопственост;

10) **„Одобрени простории на трговец“** се простории со кои управува трговец кои се одобрени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство каде животните кои потекнуваат од различни одгледувалишта се групираат заедно заради формирање на пратки на животни наменети за трговија во Европската унија;

11) **„Одгледувалиште на потекло“** е секое одгледувалиште на кое овци и кози се постојано присутни согласно овој правилник и на кое се води евиденција со која може да се докаже престојот на животните што може да биде утврдено од страна на надлежен орган;

12) **„Регион“** во смисла на овој правилник е дел од територијата на Република Македонија со површина од најмалку 2000 km² и тоа:

- Скопски регион во кој спаѓаат општините: Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Зелениково, Илинден, Карпош, Кисела Вода, Петровец, Сарај, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чучер – Сандево и Шуто Оризари;

- Североисточен регион во кој спаѓаат општините: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане;

- Источен регион во кој спаѓаат општините: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Штип, Лозово, Свети Николе, Богданци, Василево, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица;

- Вардарски регион во кој спаѓаат општините: Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Росоман, Чашка, Богданци, Валандово, Гавгелија и Дојран;

- Пелагониски регион во кој спаѓаат општините: Битола, Демир Хисар Долнени, Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци, Прилеп и Ресен;

- Југозападен регион во кој спаѓаат општините: Вевчани, Дебар, Дебарца, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Пласница, Струга и Центар Жупа; и

- Полошки регион во кој спаѓаат општините: Боговиње, Врбеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јагуновце, Маврово и Ростуша, Теарце и Тетово.

Член 3

(1) Овците и козите наменети за колење можат да бидат ставени во промет доколку ги исполнуваат условите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 7 од овој правилник.

(2) Овците и козите наменети за товење можат да бидат ставени во промет доколку ги исполнуваат условите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 8 од овој правилник, без оглед на дополнителните активности на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) утврдени во членовите 10 и 11 на овој правилник.

(3) Овците и козите наменети за размножување можат да бидат ставени во промет доколку ги исполнуваат условите утврдени во членовите 4, 5, 6, 8 и 9 од овој правилник, без оглед на дополнителните активности на Агенцијата утврдени во членовите 10 и 11 од овој правилник.

(4) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член, доколку крајната дестинација е во Република Македонија, Агенцијата може да дозволи општи или посебни отстапувања во однос на движењето на овци и кози наменети за одгледување и товење, наменети само за привремено пасење во близина на границите на Република Македонија и земјите-членки на Европската унија за што треба да ја извести Европската Комисија.

(5) Овците и козите не треба во ниен момент помеѓу напуштањето на одгледувалиштето на потекло и пристигнувањето на крајната дестинација да дојдат во контакт со чапункари со понизок здравствен статус.

Член 4

(1) Животните од видовите овци и кози треба да:

а) се идентификувани и регистрирани во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животните;

б) се прегледани од страна на официјален ветеринар 24 часа пред да бидат натоварени и да не покажуваат клинички знаци на болест;

в) не доаѓаат од одгледувалишта, ниту пак да биле во контакт со животни од одгледувалишта, кои се предмет на забрана заради здравствена заштита на животните. Забраната трае до колењето и/или отстранувањето на последните животни кои се заболени или се приемливи на една од болестите наведени во потточките 1), 2) или 3) на оваа точка, најмалку:

- 1) 42 дена во случај на бруцелоза,
- 2) 30 дена во случај на беснило,
- 3) 15 дена во случај на антракс;

г) не доаѓаат од одгледувалишта, ниту пак да биле во контакт со животни од одгледувалишта, кои се наоѓаат во област која заради здравствена заштита на животните е предмет на забрана или ограничување за приемливи видови на животни согласно прописите за здравствена заштита на животните;

д) не се предмет на ограничувања заради здравствена заштита на животните, согласно со Програмата за сузбивање и искоренување на Лигавка и шап ниту пак да биле вакцинирани против Лигавка и шап.

(2) Не треба да се ставаат во промет животни од видовите овци и кози:

а) кои треба да бидат заклани согласно програмите за искоренување на болести кои не се наведени во Правилникот за ветеринарни контроли при ставање во промет на животни и производи*3;

б) чие ставање во промет е забрането заради здравствени причини или заради здравствена заштита на животните од болести кои не се наведени во точка а) на овој став или во согласност со прописите за здравствена заштита на животните.

(3) Животните кои се ставаат во промет треба:

а) да се родени и одгледувани од раѓање во Република Македонија или Европската унија, или

б) да биле увезени директно од трета земја во согласност со прописите од областа на здравствена заштита на животните.

Член 5

(1) Помеѓу земјите-членки на Европската унија и Република Македонија може да се движат само овци и кози наменети за колење, размножување и товење кои ги исполнуваат следните услови:

а) животните да престојувале непрекинато на одгледувалиштето на потекло најмалку 30 дена, или ако се помлади од 30 дена да доаѓаат од одгледувалиштето каде се родени,

б) да не доаѓаат од одгледувалишта во кои овците и козите биле внесени во текот на предходните 21 дена пред да се движат, и

в) да не доаѓаат од одгледувалишта во кои се внесени чапунари од трета земја 30 дена пред да се испратат.

(2) По исклучок од став (1) точки б) и в) на овој член, надлежниот орган на земјата-членка на потекло, по добиената согласност од страна на Агенцијата, може да дозволи испраќање на овци и кози, ако животните наведени во став (1) точки б) и в) на овој член се целосно изолирани од сите други животни на одгледувалиштето.

Член 6

(1) За да бидат ставени во промет животните од видовите овци и кози треба да ги исполнат условите утврдени во ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член.

(2) Животните не треба да бидат надвор од нивното одгледувалиште на потекло повеќе од шест дена пред за нив да се издаде сертификат за ставање во промет до крајната дестинација како што е наведено во ветеринарно здравствениот сертификат. Без оглед на член 12 став (1) од овој правилник во случај на превоз преку море, рокот од шест дена се продолжува за време на траењето на патувањето по море.

(3) По напуштањето на одгледувалиштето на потекло животните се превезуваат директно до крајната дестинацијата.

(4) По исклучок од став (3) на овој член, овците и козите може по напуштањето на одгледувалиштето на потекло пред да пристигнат на крајната дестинација, да транзитираат само низ еден одобрен собирен центар кој се наоѓа во земја-членка на Европската унија на потекло. Во случај на овци и кози наменети за колење, одобриениот собирен центар може да биде заменет со простории на одобрени трговци сместени во земјата-членка на Европската унија на потекло.

(5) Животните наменети за колење кои се превезуваат по пристигнување во кланица треба да се заколат во најкраток можен рок а најдоцна 72 часа од пристигнувањето.

(6) Без оглед на член 3 став (5) на овој правилник, животните кои се предмет на овој правилник, во ниеден момент, од напуштањето на одгледувалиштето на потекло до нивното пристигнување на дестинација, не треба да ја загрозуваат здравствената состојба на овците и козите кои не се наменети за ставање во промет.

Член 7

(1) По исклучок од член 5 став (1) точка а) од овој правилник овците и козите наменети за колење може да се ставаат во промет доколку непрекинато престојувале на одгледувалиштето на потекло најмалку 21 дена.

(2) По исклучок од член 5 став (1) точка б) од овој правилник, и без оглед на став (1) на овој член и член 6 став (2) од овој правилник, овците и козите наменети за колење може да се испорачуваат од одгледувалиштето на потекло во кое се внесени овци и кози во текот на 21 дена пред да се испратат, ако тие се превезат директно до кланица каде веднаш се колат без да проаѓаат преку собирен центар или контролен пункт утврдени во согласност со Законот за заштита и благосостојба на животните*4.

(3) По исклучок од член 6 ставови (3) и (4) од овој правилник и без оглед на одредбите од член 6 став (2) од овој правилник овците и козите наменети за колење може по напуштањето на одгледувалиштето на потекло да поминат низ уште еден собирен центар за животни доколку:

а) животните, пред да поминат низ одобрен собирен центар од член 6 став (4) од овој правилник кој се наоѓа во земја-членка на Европска унија на потекло, ги исполнуваат следните услови:

1) по напуштањето на одгледувалиштето на потекло животните да минуваат низ само еден собирен центар под официјален надзор, во кој е дозволено да се внесуваат само животни со најмалку ист здравствен статус,

2) без оглед на Законот за идентификација и регистрација на животните, во собирниот центар животните да се поединечно идентификувани со цел да се овозможи следливост на животните до одгледувалиштето на потекло и

3) од собирниот центар животните, придружени со официјален ветеринарен документ да се превезат до одобрен собирен центар од член 6 став (4) од овој правилник каде им се издава ветеринарно здравствен сертификат од каде директно се превезуваат до клиника во Република Македонија како крајна дестинација; или

б) животните, по испраќањето од земјата-членка на Европската унија на потекло кои транзитираат преку еден одобрен собирен центар пред да бидат испорачани во клиниката во Република Македонија како крајна дестинација, ги исполнуваат следните услови:

1) одобрениот собирен центар се наоѓа во Република Македонија од каде животните треба да се превезат под надзор на официјален ветеринар директно до клиника за да бидат заклани во рок од пет дена од денот на пристигнување во одобрен собирен центар, или

2) одобрен собирен центар кој се наоѓа во земјата-членка на Европската унија на транзит од каде животните се испорачуваат директно до клиниката во Република Македонија како што е наведено во ветеринарно здравствениот сертификат издаден во согласност со член 12 од овој правилник.

Член 8

Без оглед на дополнителните активности на Агенцијата утврдени во членовите 10 и 11 од овој правилник, овците и козите наменети за размножување и товење за да бидат внесени во одгледувалиште кое е официјално слободно од бруцелоза или слободно од бруцелоза покрај условите утврдени во член 4 од овој правилник треба да ги исполнуваат и барањата од Прилог 1 Глава 1 Дел 1 точка Г и Глава 2 точка Г од овој правилник.

Член 9

(1) Без оглед на дополнителните активности на Агенцијата утврдени во членовите 10 и 11 од овој правилник овците и козите наменети за размножување треба да ги исполнат следните услови:

а) да доаѓаат од одгледувалишта и да биле во контакт само со животни од одгледувалишта:

1) во кои следните болести не биле клинички дијагностицирани:

- во претходните шест месеци, заразна агалација кај овци (*Mycoplasma agalactiae*) или заразна агалација кај кози (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. mycoides* var. *mycoides* 'large colony'),

- во последните 12 месеци, паратуберкулоза или казеозен лимфаденитис,

- во претходните три години, белодробна аденоматоза, Maedi Visna или вирусен артритис/енцефаломиелитис кај кози. Овој период се намалува на 12 месеци, ако животните инфицирани од Maedi Visna или вирусен артритис/енцефаломиелитис се заклани, а останати-

те животни реагирале негативно на два теста потврдени со постапка одобрена од Агенцијата согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство, или

- кои, без оглед на усогласувањата во однос на барањата за други болести, обезбедуваат, за една или повеќе од наведените болести, здравствени гаранции еквивалентни на наведената болест или болести, во рамките на програмите одобрени во согласност со членовите 10 и 11 од овој правилник;

2) во кои нема докази кои укажуваат дека барањата од потточка 1) од оваа точка не биле исполнети, што е утврдено од страна на официјален ветеринар одговорен за издавање на ветеринарно здравствениот сертификат;

3) чиј сопственик изјавува дека нема сознанија за такви податоци, односно писмено изјавува дека животното или животните наменети за ставање во промет се во согласност со критериумите утврдени во потточка 1) од оваа точка;

б) некастрираните овни наменети за размножување во однос на заразниот епидидимитис (*B. ovis*) треба:

1) да доаѓаат од одгледувалишта каде нема дијагностицирано случај на заразен епидидимитис (*B. ovis*) во изминатите 12 месеци,

2) постојано да се чувани 60 дена пред испраќање на одгледувалиште кое ги исполнува условите од потточка 1) на оваа точка, и

3) 30 дена пред испраќање да имаат негативни резултати на серолошкиот тест направен во согласност со Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник или да ги исполниле гаранциите донесени од директорот на Агенцијата согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство;

в) да се придружени со ветеринарно здравствен сертификат со кој се потврдува дека барања од овој член се исполнети.

(2) Ветеринарно здравствениот сертификат од став (1) точка в) на овој член е даден во Прилог 5 образец 3 кој е составен дел од овој правилник.

Член 10

Во случај на спроведување на програма за контрола или програма за мониторинг на една од инфективните или заразни болести дадени во Прилог 2 Дел 2 од овој правилник на целата територија или делови од територијата на Република Македонија, Агенцијата треба истите да ги достави до Европската Комисија со посебен осврт на следните податоци:

- распространувањето на болеста,
- причините за програмата, земајќи ја во предвид важноста на болеста и корист од програмата во однос на направените трошоци,
- географската област во која се спроведува програмата,
- различните категории на статуси кои ќе се доделуваат на одгледувалиштата на животни, стандардите кои треба да се исполнат за секоја категорија како и постапките за тестирање кои ќе се употребуваат,
- постапките на програмата за мониторинг,
- мерките кои се преземаат ако заради некои причини одгледувалиштето го изгуби статусот и

- мерки кои треба да се преземаат ако се позитивни резултатите од извршените тестови во согласност со одредбите на програмите.

Член 11

(1) Во случај кога територија или дел од територија на Република Македонија е слободна од некоја од болестите дадени во Прилог 2 Дел 2 од овој правилник на кои овците и козите се приемчиви, Агенцијата изготвува соодветна документација која ги содржи следните податоци:

- природата на болеста и историјата за нејзиното појавување на територија,

- резултатите од тестирањата направени во рамките на извршениот надзор врз основа на серолошки, микробиолошки, патолошки или епидемиолошки истражувања спроведени по пријавувањето на болеста до Агенцијата,

- времетраењето и периодот на извршениот надзор,

- каде е потребно, периодот во кои е забрането вакцинирање против ова заболување и географската област на која се однесува забраната, и

- постапките со кои се потврдува отсуство на болест.

(2) Агенцијата податоците од став (1) на овој член ги доставува до Европската Комисија на нејзино барање.

Член 12

(1) Овците и козите кои се внесени во Република Македонија од земји-членки на Европската унија до крајната дестинацијата треба да бидат придружени со ветеринарно здравствен сертификат (во понатамошниот дел од текстот: сертификат) даден во Прилог 5 образец 1, 2 или 3 од овој правилник. Сертификатот се изготвува на денот кога е извршена инспекцијата на животните од пратката на македонски јазик и на еден од официјалните јазици на Европската унија. Сертификатот важи десет дена сметано од денот кога е извршена инспекцијата.

(2) Инспекцијата од став (1) на овој член која се врши заради изготвување на сертификатот вклучувајќи ги и дополнителните гаранции за пратка на животни може да се врши на одгледувалиштето на потекло или во одобрен собирен центар или во случај на животни наменети за колење во одобрени простории на трговци. За таа цел надлежниот орган на земјата членка на Европската унија треба да обезбеди дека сертификатот е изготвен од страна на официјален ветеринар по извршените инспекции, посети на лице место и контролите кои се предвидени со овој правилник.

(3) Официјалниот ветеринар на собирен центар ги врши сите неопходни проверки на животни кои пристигнале во собирниот центар согласно Законот за ветеринарно здравство и другите прописи од областа на ветеринарното здравство.

(4) Пратките на овци и кози наменети за товење и одгледување испратени во Република Македонија од одобрен собирен центар кој се наоѓа во земјата членка

на потекло треба да бидат придружени со сертификатот од став (1) на овој член, издаден согласно Прилог 5 образец 2 или 3 од од овој правилник, кој може да се издаде само врз основа на проверките предвидени со став (3) на овој член и врз основа на официјален документ кој ги содржи потребните податоци правилно пополнети од страна на официјалниот ветеринар одговорен за одгледувалиштето на потекло.

(5) Пратките на овци и кози наменети за колење испратени во Република Македонија од одобрен собирен центар или од одобрени простории на трговец кои се во земја-членка на Европската унија на потекло треба да се придружени со сертификат од став (1) на овој член изготвен согласно Прилог 5 образец 1 од овој правилник, кој може да се издаде само врз основа на проверките од став (3) на овој член и врз основа на официјален документ кој ги содржи потребните информации правилно пополнет од страна на официјалниот ветеринар одговорен за одгледувалиштето на потекло или на собирниот центар наведени во член 7 став (3) точка а) потточка 1).

(6) За пратките на овци и кози за колење кои поминуваат преку одобрен собирен центар во согласност со член 7 став (3) точка б) потточка 2), официјалниот ветеринар одговорен за одобрениот собирен центар во земјата-членка на Европската унија на транзит треба да обезбеди сертификат со издавање на втор сертификат, во согласност со образецот даден во Прилог 5 од овој правилник, правилно пополнувајќи го со бараните податоци од оригиналниот сертификат(и), кои се порикачуваат на сертификатот како официјано заверени копии. Во овој случај, комбинираното важење на сертификатите не треба да го надмине рокот на валидност на сертификатот наведен во став (1) на овој член.

(7) Официјалниот ветеринар кој издава сертификат за праќање на пратки во Република Македонија во согласност со Прилог 5 образец 1, 2 или 3 од овој правилник, треба да обезбеди дека движењето е внесено во Системот за контрола на трговијата и експерти (Trade control and export system - TRACES) на денот на издавање на сертификатот.

Член 13

Одредбите на член 2 став (2) точки 8) и 10), член 3 став (4), член 5, член 6 ставови (2) и (4), член 7, член 10, член 11 и член 12 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1569/5
2 јули 2013 година
Скопје

Директор
на Агенцијата за храна и
ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Глава 1

Дел 1

Одгледувалиште на овци или кози, официјално слободно од бруцелоза (*B. melitensis*)

А. Стекнување на статус

Одгледувалиште на овци или кози е официјално слободно од бруцелоза (*B. melitensis*) доколку:

1. Во одгледувалиштето:

- (а) сите животни приемливи на бруцелоза (*B. Melitensis*) не покажале клинички или други знаци на бруцелоза (*B. Melitensis*) во последните 12 месеци;
- (б) нема овци и кози вакцинирани против бруцелоза (*B. Melitensis*); освен оние претходно вакцинирани најмалку две години со вакцина Rev.1 или друга вакцина одобрена согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство;
- (в) се извршени два теста во временски интервал од шест месеци или повеќе со негативен резултат согласно Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник на сите овци и кози присутни на одгледувалиштето кои се постари од шест месеци за време на тестирањето, и
- (г) според тестовите наведени во точка (в), има само овци и кози родени на одгледувалиштето или кои се внесени од одгледувалиште кое е официјално слободно од бруцелоза или одгледувалиште кое е слободно од бруцелоза согласно условите утврдени во точка Г од овој прилог, и во кои, по квалификацијата, продолжуваат да ги исполнуваат условите утврдени во точка Б од овој прилог;

2. Одгледувалиштето се наоѓа во земја или регион кој е официјално слободен од бруцелоза согласно дел 2 од овој прилог.

Б. Одржување на статус

1. Во случај на одгледувалиште за овци и кози официјално слободно од бруцелоза - (*B.melitensis*), кои не се сместени на дел од територијата која е официјално слободна од бруцелоза и во која по извршената квалификација внесувањето на животни се врши во согласност со барањата во точка Г, репрезентативен број на овци и кози кои се постари од шест месеци треба да се проверуваат на годишно ниво. Одгледувалиштето може да го задржи својот статус на одгледувалиште на овци или кози официјално слободно од бруцелоза - (*B. melitensis*), ако резултатите од извршените тестирања се негативни.

Репрезентативниот бројот на животни кои се тестираат на секое одгледувалиште, треба да ги содржи:

- сите некастрирани машки единки кои се над шест месеци,
- сите животни внесени на одгледувалиштето од последното тестирање,
- 25% од женките единки кои станале репродуктивно зрели или се во лактација, со минимум од 50 единки од одгледувалиште – освен за одгледувалишта каде има помалку од 50 вакви женски единки, во кој случај сите женски единки треба да се тестираат.

2. Во регион, кој не е официјално слободен од бруцелоза, каде што повеќе од 99% од одгледувалиштата се официјално слободни од бруцелоза (*B. melitensis*), периодот на испитување на одгледувалиштата на овци и кози, официјално слободни од бруцелоза, може да се продолжи на три години, доколку одгледувалиштата кои не се официјално слободни од бруцелоза, се ставени под официјална контрола или се предмет на програма за ерадикација на болеста.

В. Сомнителни или потврдени случаи на бруцелоза

1. Во случај, кога на одгледувалиште на овци и за кози кои се официјално слободни од бруцелоза:

(а) една или повеќе овци и кози се сомнителни на бруцелоза (*B. Melitensis*), Агенцијата го повлекува статусот на одгледувалиштето за официјално слободно од бруцелоза. Статусот може привремено да биде повлечен ако животното или животните се уништат или изолираат веднаш, до добивање на официјална потврда за присуство на болеста или сомневањето на присуство на болеста официјалното е исклучено.

(б) ако бруцелозата (*B. Melitensis*) е потврдена, Агенцијата го повлекува привременото повлекување доколку сите инфицирани животни или сите животни од видовите приемчиви на инфекција се заклани и направени се две тестирања во временски интервал меѓу нив од најмалку три месеци или повеќе кои се спроведени согласно Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник на сите животни од одгледувалиштето кои се постари од шест месеци со негативни резултати.

2. Ако одгледувалиштето од потточка 1 од оваа точка е сместено во регион кој е со статус на официјално слободен од бруцелоза - (*B. Melitensis*), Агенцијата треба да го пријави присуството на болеста согласно националното законодавство и спроведува:

(а) колење на сите инфицирани животни и на животните кои се приемчиви на инфекција кои се присутни на одгледувалиштето; и

(в) епидемиолошко испитување при што животните од стадата кои се епидемиолошки поврзани со инфицирано стадо треба да се тестираат согласно потточка 1 (б) од оваа точка.

3. Ако се потврди појава на бруцелоза во согласност со потточка 2 од оваа точка, по спроведената проценка на причините за повторна појава на бруцелоза - (*B.*

Melitensis) се усвојуваат мерки за суспендирање или укинување на статусот на тој регион за официјално слободен од бруцелоза. Ако статусот се укинува, условите за нова квалификација се одредуваат во согласност член 10-а од Законот за ветеринарно здравство.

Г. Внесување на животни на одгледувалишта на овци и кози кои се официјално слободни од бруцелоза (*B. melitensis*)

Овците и козите не смеат да се внесат на одгледувалиште на овци и кози кои се официјално слободни од бруцелоза, освен доколку:

1. - или доаѓаат од одгледувалиште на овци и на кози кои се официјално слободни од бруцелоза,

2. или:

- доаѓаат од одгледувалишта кои се официјално слободни од бруцелоза и,
- поединечно се идентификувани во согласност со член 4 став (1) точка 1) од овој правилник,
- никогаш не биле вакцинирани против бруцелоза или ако биле вакцинирани, биле вакцинирани пред повеќе од две години. Женски единки, постари од две години кои биле вакцинирани до седум месеци старост може да се внесат во одгледувалиштето, и
- биле изолирани под официјален надзор на одгледувалиштето на потекло, и за време на изолација биле тестирани два пати согласно Прилог 3 на овој правилник со негативен резултат во временски интервал од најмалку шест недели.

Дел 2

Земја или регион официјално слободни од бруцелоза

Земја или регион може да биде официјално слободна од бруцелоза доколку:

1. најмалку 99,8% од одгледувалиштата на овци кози се официјално слободни од бруцелоза, или ги исполнуваат следниве услови:

- бруцелозата кај овците и кај козите е болест која задолжително се пријавува во најмалку последните пет години;
- нема случај на бруцелоза кај овците и кај козите официјално потврден најмалку во последните пет години; и
- вакцинирањето е забрането најмалку во последните пет години;

2. се исполнети условите утврдени во потточка 1 од оваа точка; и

- а) - првата година, по добивањето на статусот на земја или регион слободни од бруцелоза (*B. melitensis*), извршените проверки направени по случаен избор на одгледувалиштата или во кланици со ниво на доверливост од 99% покажале дека помалку од 0,2% на одгледувалиштата биле заразени, или најмалку 10% од овците

и козите во период од шест месеци биле тестирани согласно Прилог 3 од овој правилник со негативни резултати; и

- на годишно ниво почнувајќи од втората година по добивањето на статусот на земја или регион слободни од бруцелоза (*B. melitensis*), извршените проверки, направени по случаен избор, на одгледувалиштата или во кланиците со ниво на доверливост од 95% покажале дека помалку од 0,2% на одгледувалиштата биле заразени, или најмалку 5% од овците и козите во период од шест месеци биле тестирани согласно Прилог 3 од овој правилник со негативни резултати;

б) условите за квалификација продолжуваат да бидат исполнети.

Глава 2

Одгледувалишта слободни од бруцелоза (*B. Melitensis*)

А. Добивање на статус

Одгледувалиште на овци и за кози е слободно од бруцелоза (*B. Melitensis*) доколку:

1. (а) сите животни приемчиви на бруцелоза (*B. Melitensis*) не покажуваат клинички или други знаци на бруцелоза (*B. Melitensis*) во последните 12 месеци;

(б) сите или некои овци и кози биле вакцинирани со вакцина Rev.1 или некоја друга вакцина одобрена согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство. Вакцинираните животни треба да бидат вакцинирани до седум месеци старост;

(в) извршени се две тестирања со негативни резултати во интервал помеѓу тестирањата од шест месеци или повеќе, согласно со Прилог 3 од овој правилник на сите овци и кози на одгледувалиштето кои се постари од 18 месеци за време на тестирањето;

(г) извршени се две тестирања со негативни резултати во временски интервал помеѓу тестирањата од шест месеци или повеќе, согласно со Прилог 3 од овој правилник на сите овци и кози на одгледувалиштето кои се постари од шест месеци за време на тестирањето, и

(д) по извршените тестови, наведени во потточките (в) или (г) од оваа точка, сите овци и кози се родени на одгледувалиштето или се внесени од одгледувалиште слободно од бруцелоза согласно условите утврдени во точка Г од оваа глава; и

2. условите утврдени во точка Б оваа глава продолжуваат да бидат исполнети веднаш по негово квалификување како слободен од бруцелоза.

Б. Одржување на статус

Одгледувалиштето може да го задржи својот статус доколу резултатите од тестирање направени на репрезентативен број овци или кози на годишно ниво се негативни.

Репрезентативниот бројот на животни кои треба да бидат тестирани од секое одгледувалиште, треба да ги содржи:

- сите некастрирани машки единки над шест месеци кои не биле вакцинирани,
- сите некастрирани машки единки над 18 месеци кои биле вакцинирани,
- сите животни внесени на одгледувалиштето по спроведените тестирања,
- 25% од женките единки кои станале репродуктивно зрели или се во лактација, со минимум од 50 единки од одгледувалиште - освен за одгледувалишта каде има помалку од 50 вакви женски единки, во кој случај сите женски единки треба да се тестираат.

В. Сомнителни или потврдени случаи на бруцелоза

1. Статусот на одгледувалиште на овци и со кози слободни од бруцелоза може да се укине ако има една или повеќе овци и кози сомнителни на бруцелоза (*B. Melitensis*). Статусот може привремено да биде суспендиран ако животното или животните се уништат или изолираат веднаш до добивање на официјална потврда на болеста или сомневањето на болеста е официјалното исклучено.

2. Ако бруцелозата (*B. Melitensis*) е потврдена, Агенцијата ја повлекува привремената суспензија доколку сите инфицирани животни или сите животни од видовите приемчиви на инфекција се заклани и направени се две тестирања во временски интервал помеѓу нив од најмалку три или повеќе месеци спроведено согласно Прилог 3 од овој правилник со негативни резултати на:

- сите вакцинирани животни над 18 месеци старост,
- сите невакцинирани животни над шест месеци старост,

Г. Внесување на животни во одгледувалишта на овци и кози слободни од бруцелоза (*B. melitensis*)

Во одгледувалиште на овци и на кози кое е слободно од бруцелоза може да се внесат само:

1. овци и кози кои доаѓаат од одгледувалишта кои се слободни од бруцелоза или се официјално слободни од бруцелоза (*B. Melitensis*);
2. овци и кози од други одгледувалишта различни од одгледувалиштата од потточка 1 на оваа точка, доколку ги исполнуваат следниве услови:
 - (а) да бидат индивидуално идентификувани во согласност со член 4 став (1) точка (а) од овој правилник;
 - (б) да потекнуваат од одгледувалишта во кои сите животни од видовите кои се приемчиви на бруцелоза (*B. Melitensis*) не покажале клинички или други знаци на бруцелоза (*B. Melitensis*) во последните 12 месеци;
 - (в) (i) - да не се вакцинирани во претходните две години;
 - да се чувани во изолација под ветеринарен надзор на одгледувалиштето на потекло, за време на кој период се тестираат два пати, во временски интервал од најмалку шест недели, со негативни резултати согласно со Прилог 3 од овој правилник; или

(ii) да се вакцинирани со вакцина Rev.1 или некоја друга вакцина одобрена согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство пред да наполнат седум месеци и не подоцна од 15 дена пред да влезат во одгледувалиштето каде што се испраќаат.

Е. Промена на статус

Одгледувалиште на овци и кози слободно од бруцелоза (*B. Melitensis*) може да биде квалификувано како стадо официјално слободно од бруцелоза (*B. Melitensis*) по изминат период од најмалку две години доколку:

- (а) во него нема животно кое е вакцинирано против бруцелоза (*B. Melitensis*) во претходните две години;
- (б) за време на целиот период исполнети се условите утврдени во точка Г потточка 2 од оваа глава.
- (в) на крајот од втората година, се врши тестирање согласно Прилог 3 од овој правилник на сите животни над шест месеци со негативни резултати.

Прилог 2

Дел 1

Болести кои задолжително се пријавуваат

- Лигавка и шап
- Бруцелоза (*B. Melitensis*)
- Заразен епидидимитис (*B. ovis*)
- Црн пришт (Антракс),
- Беснило,

Дел 2

- Заразна агалакција,
- Паратуберкулоза,
- Казеозен лимфаденитис,
- Белодробна аденоматоза,
- Maedi Visna
- Вирусен артритис и енцефалитис кај кози.

Прилог 3

Тестови за бруцелоза (*B. melitensis*)

1. За да биде квалификувано со статус слободно од бруцелоза (*B. melitensis*) животните се тестираат на присуство на бруцелоза со Rose Bengal тест или со тестови на врзување на комплементи опишани во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник или со кој било метод одобрено согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство. Методот на врзување на комплемент се користи за тестирања на поединечни животни.
2. Кога се врши тестирање со методата на Rose Bengal, доколку ако повеќе од 5% од животните на одгледувалиштето покажат позитивна реакција се изведува понатамошно тестирање на секое животно со помош на методот на врзување на комплемент.
3. Серумот кој содржи 20 или повеќе ICFT/ml се смета за позитивен со методата на врзување на комплемент.
4. Употребените антигени треба да бидат одобрени од национална лабораторија и треба да се стандардизирани во споредба со меѓународен стандард на анти-бруцела абортус серум.

Прилог 4

Официјален тест за заразна епидидимидис (*Brucella ovis*)

Тест на врзување на комплемент

Посебните антигени треба да бидат одобрени од национална лабораторија и да се стандардизирани во споредба со меѓународен стандард на анти-бруцела абортус серум. Работниот серум мора да биде стандардизиран во споредба со меѓународен стандард на анти-бруцела абортус серум подготвен од Централната ветеринарна лабораторија во Вејбриџ, Сари, Обединетото Кралство. Серумот кој содржи 50 или повеќе ICFT/ml се смета за позитивен.

Прилог 5

Образец I

Ветеринарно здравствен сертификат

За трговија помеѓу земјите - членки на Европската унија на видовите овци и кози за
колење

1. Испраќач (име и адреса) / Consignor (name and address in full)	Ветеринарно здравствен сертификат ⁽¹⁾ За трговија помеѓу земјите членки на Европската унија на видовите овци и кози за колење HEALTH CERTIFICATE ⁽¹⁾ for trade between member states of the European communities in ovine and caprine animals for slaughter Бр. /No. ОРИНАЛ / ORIGINAL
2. Примач (име и адреса) / Consignee (name and address in full)	Оригинален ветеринарно здравствен сертификат / Original Health certificate(s) number(s) ⁽²⁾ Издаден во (земја членка(и) на потекло) / Released in (Member state(s) of origin) На / On 3. Потекло / Origin 3.1 ЗЕМЈА ЧЛЕНКА(И) НА ПОТЕКЛО / MEMBER STATE(S) OF ORIGIN ⁽⁴⁾ 3.2 ЗЕМЈА ЧЛЕНКА(И) НА ТРАНЗИТ/MEMBER STATE(S) OF TRANSIT ⁽²⁾ ⁽⁴⁾
5. Место на натовар / Place of loading:	4. Надлежен орган / Competent authority 4.1 Министерство / Ministry: 4.2 Сектор / Department
6. Сретство за транспорт / Means of transport ⁽³⁾ 6.1 Вид / Type 6.2 Идентификација / Identification	7. Одгледувалиште(та) на потекло / Establishment(s) of origin 7.1 Име и адреса на одгледувалиштето на потекло /Name and address of the holding of origin ⁽⁴⁾ 7.2 Име, адреса и регистрационен број на одобрен собирен центар ⁽⁴⁾ или одобрени простории на трговец ⁽⁴⁾ ⁽³⁾ /Name, address and registration number of the approved assembly centre ⁽⁴⁾ or approved dealer's premises ⁽⁴⁾ ⁽³⁾
8. Крајна дестинација на животните / Destination of animals 8.1 Земја членка на ЕУ / EU Member state: 8.2 Име, адреса број на регистрација / Name, address and registration number of: 8.2.1 Кладница/ The slaughterhouse ⁽⁴⁾ 8.2.2 Одобрен собирен центар / The approved assembly centre ⁽⁴⁾ 8.2.3 Одобрен собирен центар во земја членка на транзит ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ / The approved assembly centre in a Member state of transit ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾	
9. Број на животни / Number of animals	
10. Идентификација на животните / Identification of animals 10.1 Видови на животно(и) / Animal specie(s)	 раса / breed

10.2 Поединечна идентификација на животните кои се дел од оваа пратка / Individual identification of the animals included in this consignment		
Официјална индивидуална идентификација / Official individual identification ⁽¹⁾	Старост (месеци) и пол (♀ ♂ кастрирани) / Age (months) and sex (♀ ♂ castrated)	Број на животни / Number of animals

11. Потеклото на животните / Origin of the animals
Животните се или / The animals were either:

(a) родени и се одгледуваат од раѓање на територијата на Унијата ⁽⁴⁾ или / Born and have been reared since birth on Community territory ⁽⁴⁾ or

(b) се увезени од трети земји кои ги исполнуваат условите за здравствена заштита на животните утврдени во Одлуката на комисијата 93/198/ЕЕЗ во согласност со член 8 од Директивата 72/462/ЕЕЗ ⁽⁴⁾ / Imported from a third country satisfying the animals health conditions laid down in Commission Decision 93/198/EEC in accordance with Article 8 of Directive 72/462/EEC ⁽⁴⁾

12. Податоци за здравјето на животните / Health information
Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека животните што се опишани погоре ги исполнуваат следниве барања: / I undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements:

12.1 тие биле прегледани денес (во рок од 24 часа пред натовар) и не покажуваат клинички знаци на болест / they have been inspected today (within 24 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;

12.2 тие не се животни кои треба да бидат уништени заради искоренување на заразни или инфективни болести / they are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease,

12.3 тие не доаѓаат од одгледувалишта на потекло кои се предмет на забрана заради здравствена заштита на животните и тие не биле во контакт со животни од такви одгледувалишта, односно дека / they were not obtained from a holding of origin which is the subject of a prohibition on animal health grounds and they have not been in contact with animals from such a holding, it being understood that:

12.3.1 таквата забрана е поврзана со појава на една од следниве болести на кои животни се приемчиви / such prohibition is connected with the outbreak of one of the following diseases to which animals are susceptible:

- бруцелоза / brucellosis,
- беснило / rabies,
- антракс / anthrax;

12.3.2 по колењето и/или уништувањето на последните животните кои се болни или приемчиви на една од горенаведените болести, времетраењето на забраната треба да биде најмалку / after slaughter and/or destruction of the last animal suffering from or susceptible to one of the above disease, the duration of the prohibition must be at least:

- 42 дена за бруцелоза / 42 days in case of brucellosis,
- 30 дена за беснило / 30 days in case of rabies,
- 15 дена за антракс / 15 days in case of anthrax;

12.3.3 тие не доаѓаат од одгледувалиште, ниту биле во контакт со животни од одгледувалиште во заштитна зона која е формирана согласно законодавството на Унијата и во која е забрането животните да ја напуштаат / they do not come from a holding nor have been in contact with animals from a holding in protection zone which has been set up under Community legislation and which animals are prohibited to leave;

12.3.4 тие не се предмет на мерки на здравствена заштита на животните во согласност со законодавството на Унијата за шеп и лигавка ниту пак биле вакцинирани против шеп и лигавка / they are not the subject of animal health measures pursuant to Community legislation on foot-and-mouth disease nor have they been vaccinated against foot-and-mouth disease;

⁽¹⁾ 12.4 врз основа на писмена изјава од страна на одгледувачот или со преглед на регистарот на одгледувалиште и документот за движење кои се чуваат во согласност со Регулативата на Советот (ЕЦ) бр 21/2004, посебно дел Б и В од Анексот на таа регулатива / based on written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular Section

B and C of the Annex of that Regulation:

12.4.1 тие доаѓаат од одгледувалиште на кое престојувале непрекинато за период од најмалку 21 ден пред да бидат натоварени, или од одгледувалиште на потекло каде престојуваат од раѓање во случај кога животните не се постари од 21 ден, и во кое не се внесени чапункари увезени од трети земји во текот на изминатите 30 дена пред да се испратат, освен ако тие животни се внесени во согласност со член 4а (2) од Директивата 91/68/ЕЕЗ / They have been obtained from a holding in which they have been continuously resident for a period of at least 21 day prior to loading, or since birth in holding the holding of origin where the animals are less than 21 day old, and into which no biungulate animal imported from a third country has been introduced during the last 30 days prior to dispatch, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(2) of Directive 91/68/EEC;

12.4.2 тие или / they either:

- (i) доаѓаат од одгледувалишта во кои не е внесено ниту едно животно од видовите на овци и кози, освен ако тие животни се внесени во согласност со член 4а (2) од Директивата 91/68/ЕЕЗ, во текот на последните 21 дена пред да се испратат од одгледувалиштето ⁽⁴⁾, или / have been obtained from a holding into which no animal of the ovine or caprine species has been introduced, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(2) of Directive 91/68/EEC, during the last 21 days prior to dispatch from the holding ⁽⁴⁾, or
- (ii) тие треба да бидат испратени директно од одгледувалиште во кланица на дестинација ⁽⁴⁾ / they are to be consigned directly from a single holding to the slaughterhouse of destination ⁽⁴⁾.

13.1 Животните биле транспортирани со користење на средства за превоз и чување кои, претходно, се исчистени и дезинфицирани со користење на официјално одобрен дезинфициенс, на начин кој обезбедува ефикасна заштита на здравствениот статус на животните. / The animals were transported using means of transport and containment which had, before-hand, been cleaned and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals' health status.


13.2 Врз основа на официјалната документација која ја придружува пратката на животните кои се опфатени со овој ветеринарно здравствен сертификат го започнале патувањето на (внесете датум) ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾. / Based on the official documentation accompanying the animals the consignment covered by this health certificate started the journey on (insert date) ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

13.3 За време на инспекцијата на животните биле погодни за да бидат превезени согласно предвиденото патување во согласност со одредбите од Директивата 91/628/ЕЕЗ ⁽¹⁰⁾ / At the time of inspection the animals were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Directive 91/628/EEC ⁽¹⁰⁾.

14. Овој сертификат / This certificate

- (i) е валидна за 10 дена од денот на инспекција на одгледувалиштето на потекло, или во одобрен собирен центар или одобрени простории на трговец во земјата членка на потекло ⁽⁴⁾, или / is valid for 10 days from the date of inspection on the holding of origin, or in the approved assembly centre or approved dealer's premises in the Member State of origin ⁽⁴⁾, or
- (ii) истекува во согласност со член 9 (5) од Директивата 91 / 68/ЕЕЗ на внесете датум) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾. / expires in accordance with Article 9(5) of Directive 91 / 68/EEC on insert date) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾.

14.1 Официјален печат и потпис / Official stamp and signature



14.2 Направено во / Done at:

.....
(внеси место на инспекција / insert place of inspection)

14.3 Направено на Done on:

.....
(внеси датум на инспекција / insert date of inspection)

14.4 Потпис на официјален ветеринар / Signature of official veterinarian

.....
(Внеси име и звање со печатни букви / insert name and capacity in block capitals)

(¹) Ветеринарно здравствените сертификати може да се издадат само за животните кои се превезуваат во ист железнички вагон, камион / шлепер, воздухоплов или чамец / брод, кои потекнуваат од исто одгледувалиште / собиен центар и кои се испратени до истиот примач. / Health certificates may be drawn up only for animals which are to be transported in the same railway wagon, truck/lorry, aircraft or boat/ship, which originate from the same holding/assembly centre and which are being sent to the same consignee.

(²) Да се пополни во случај на пратката групирани во одобрен собиен центар кој се наоѓа во земјата членка на транзит. / To be completed in case of consignment grouped in an approved assembly centre located in the Member State of transit.

(³) Да се запише регистарскиот број во случај на железничките вагони и камиони / шлепер, број на летот во случај на авиони и името во случај на чамци и бродови. / Provide the registration number in the case of railway wagons and lorries/trucks, the flight number in the case of aircraft and the name in case of boats and ships.

(⁴) Избриши доколку не е применливо / Delete where not applicable.

(⁵) Само за дестинација 8.2.1 / Only for destination 8.2.1.

(⁶) Само во врска со точка 12.4.2(i) / Only in connection with point 12.4.2(i).

(⁷) Број на држава и локација / State number and location.

(⁸) Во случај кога пратката е групирана во собиен центар и се состои од животни кои биле натоварени на различни датуми, датумот на кој патувањето започнало за целата пратка се смета дека е најраниот датум кога кој било дел од пратката го напуштил одгледувалиштето на потекло. / In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date at which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin.

(⁹) Да се пополни во случај на пратка групирана во одобрена собиен центар или во одобрени простории на трговецот. / To be completed in case of consignment grouped in an approved assembly centre or in approved dealer's premises.

(¹⁰) Оваа изјава не го ослободува превозникот од обврски кои ги има согласност со одредбите на Унијата кои се на сила особено во однос на погодноста на животни да биде транспортиран. / This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.

Образец 2
Ветеринарно здравствен сертификат
За трговија помеѓу земјите - членки на Европската унија на видовите овци и кози за
тов

1. Испраќач (име и адреса) / Consignor (name and address in full) 	Ветеринарно здравствен сертификат ⁽¹⁾ За трговија помеѓу земјите членки на Европската унија на видовите овци и кози за тов HEALTH CERTIFICATE ⁽¹⁾ for trade between member states of the European communities in ovine and caprine animals for fattening Бр / No ОРИНАЛ / ORIGINAL	
2. Примач (име и адреса) / Consignee (name and address in full) 	3. ЗЕМЈА ЧЛЕНКА / MEMBER STATE 	4. Надлежен орган / Competent authority 4.1 Министерство / Ministry: 4.2 Сектор / Department
5. Место на натовар / Place of loading:		
6. Сретства за транспорт ⁽²⁾ / Means of transport ⁽²⁾ 6.1 Вид / Type 6.2 Идентификација / Identification	7. Одгледувалиште(a) на потекло / Establishment(s) of origin 7.1 Име и адреса на одгледувалиштето ⁽⁴⁾ / Name and address of the holding ⁽⁴⁾ 	
8. Дестинација на животните / Destination of animals 8.1 Земја членка на ЕУ / EU Member state: 8.1.1 Име и адреса на одгледувалиштето ⁽⁴⁾ / Name and address of the holding ⁽⁴⁾: 8.1.2 Име, адреса и регистарски број и број на одобрение на собирен центар во земја членка на потекло ⁽⁴⁾ / Name, address and registration number of the approved assembly centre in the Member state of origin ⁽⁴⁾ 	7.2 Име, адреса и регистарски број и број на одобрение на собирен центар на земјата на потекло ⁽⁴⁾ / Name, address and registration number of the approved assembly in the Member state of origin ⁽⁴⁾ 	
9. Број на животни / Number of animals		
10. Идентификација на животните / Identification of animals 10.1 Видови на животно(и) / Animal specie(s) паца / breed 10.2 Поединечна идентификација на животните кои се дел од оваа пратка / Individual identification of the animals included in this consignment		
Официјална индивидуална идентификација / Official individual identification ⁽⁷⁾	Старост (месеци) и пол ⁽⁸⁾ / Age (months) and sex ⁽⁸⁾ кастрирани) / (♀ ♂ castrated)	Број на животни / Number of animals

11. Потеклото на животните / Origin of the animals
Животните се или / The animals were either:

- родени и се одгледуваат од раѓање на територијата на Унијата ⁽⁴⁾ или / Born and have been reared since birth on Community territory ⁽⁴⁾ or
- се увезени од трети земји кои ги исполнуваат условите за здравствена заштита на животните утврдени во Одлуката на комисијата 93/198/ЕЕЗ во согласност со член 8 од Директивата 72/462/ЕЕЗ ⁽⁴⁾ / Imported from a third country satisfying the animals health conditions laid down in Commission Decision 93/198/EEC in accordance with Article 8 of Directive 72/462/EEC ⁽⁴⁾

12. Податоци за здравјето на животните / Health information
Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека животните што се опишани погоре ги исполнуваат следниве барања: / I undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements:

- 12.1 тие биле прегледани денес (во рок од 24 часа пред натовар) и не покажуваат клинички знаци на болест / they have been inspected today (within 24 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;
- 12.2 тие не се животни кои треба да бидат уништени заради искоренување на заразни или инфективни болести / they are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease,
- 12.3 тие не доаѓаат од одгледувалишта на потекло кои се предмет на забрана заради здравствена заштита на животните и тие не биле во контакт со животни од такви одгледувалишта, односно дека / they were not obtained from a holding of origin which is the subject of a prohibition on animal health grounds and they have not been in contact with animals from such a holding, it being understood that:
 - 12.3.1 таквата забрана е поврзан со појава на една од следниве болести на кои животни се пориемчиви / such prohibition is connected with the outbreak of one of the following diseases to which animals are susceptible:
 - бруцелоза / brucellosis,
 - беснило / rabies,
 - антракс / anthrax;
 - 12.3.2 по коленето и/или уништувањето на последните животните кои се болни или приемици на една од горенаведените болести, времетраењето на забраната треба да биде најмалку / after slaughter and/or destruction of the last animal suffering from or susceptible to one of the above disease, the duration of the prohibition must be at least:
 - 42 дена за бруцелоза / 42 days in case of brucellosis,
 - 30 дена за беснило / 30 days in case of rabies,
 - 15 дена за антракс / 15 days in case of anthrax;
 - 12.3.3 тие не доаѓаат од одгледувалиште, ниту биле во контакт со животни од одгледувалиште во заштитна зона која е формирана согласно законодавството на Унијата и во која е забрането животните да ја напуштаат / they do not come from a holding nor have been in contact with animals from a holding in protection zone which has been set up under Community legislation and which animals are prohibited to leave;
 - 12.3.4 тие не се предмет на мерки на здравствена заштита на животните во согласност со законодавството на Унијата за шап и лигавка ниту пак биле вакцинирани против шап и лигавка / they are not the subject of animal helath measures pursuant to Community legislation on foo-and-mouth disease nor have they been vaccinated against foot-and-mouth disease;

⁽⁴⁾ 12.4 врз основа на писмена изјава од страна на чувар или испитувањата на регистарот на одгледувалиште и документите за движење кои се чуваат во согласност со Регулотивата на Советот (ЕЦ) бр 21/2004, особено деловите Б и В од Анексот на оваа Регулотива, тие останале на едно одгледувалиште на потекло за период од најмалку 30 дена пред натовар, или на одгледувалиште на потекло уште од раѓање, во случај кога животните не се постари од 30 дена, и на одгледувалиштето на потекло не е внесено ниту едно животно од видовите на животни овци и кози во текот на последните 21 ден пред натоварот и не е внесен ниту еден чапункар увезен од трети земји на одгледувалиштето на потекло во текот на 30 дена пред да се испратат од одгледувалиштето на потекло, освен ако тие животни биле внесени во согласност со член 4а (2) од Директивата 91/68/ЕЕЗ; / based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex of that Regulation, they have remained on a single holding of origin for a period of at least 30 days prior to loading, or on the

holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days prior to loading and no biungulate animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the 30 days prior to dispatch from the holding of origin, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(2) of Directive 91/68/EEC;

12.5 се ги исполнуваат дополнителните гаранции предвидени со членовите 7 или 8 од Директивата на Советот 91/68/ЕЕЗ кои се утврдени за земја членка на дестинација или дел од нејзината територија

..... ((вметнете земја членка или дел од нејзината територија) во Одлуката на Комисијата ... / ... / ЕК ⁽⁴⁾). / they comply with the additional guarantees provided for in Articles 7 or 8 of Council Directive 91/68/EEC and laid down for the Member State of destination or part of its territory ((insert Member State or part of its territory) in Commission Decision .../.../EC ⁽⁴⁾).

12.6 исполнуваат барем еден од следниве услови во 12.6.1, 12.6.2 или 12.6.3 и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾: / they comply with at least one of the following conditions in 12.6.1, 12.6.2 or 12.6.3 and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is officially brucellosis-free (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:

12.6.1 одгледувалиштето на потекло се наоѓа во земја членка или дел од нејзината територија [внесете го името на земјата членка или дел од нејзината територија] која е со статус на слободна од бруцелоза во согласност со Одлука на Комисијата ... / ... / ЕК ⁽⁴⁾, или / the holding of origin is situated in a Member State or part of its territory

..... [insert name of Member State or part of its territory] which is recognized as being officially brucellosis-free in accordance with Commission Decision .../.../EC ⁽⁴⁾, or

12.6.2 доаѓаат од одгледувалишта кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾ или / they come from an officially brucellosis-free (*B. melitensis*) holding ⁽⁴⁾; or

12.6.3 тие доаѓаат од одгледувалишта слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾ и / they come from a brucellosis-free (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾ holding and

(i) се идентификувани поединечно / they are identified individually,

(ii) тие никогаш не биле вакцинирани против бруцелоза или ако тие биле вакцинирани, вакцинирани се пред повеќе од две години претходно или животните се од женски пол постари од две години кои биле вакцинирани пред да наполнат возраст од седум месеци, / they have never been vaccinated against brucellosis or if they have been vaccinated were so vaccinated more than two years previously or they are females over two years old which were vaccinated before the age of seven months,

(iii) тие беа изолирани под официјален надзор на имотот на потекло и, за време на таквите изоляции, биле подложени на два теста за бруцелоза во согласност со Анекс С до Директивата 91/68/ЕЕЗ при што се добиени негативни резултати, разделени со интервал од најмалку шест недели ⁽⁴⁾; / they were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks ⁽⁴⁾;

12.7 исполнуваат барем еден од услови во точките 12.7.1, 12.7.2 или 12.7.3 и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾: / they comply with at least one of the following conditions in 12.7.1, 12.7.2 or 12.7.3 and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is brucellosis-free (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:

12.7.1 тие доаѓаат од одгледувалишта официјално кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, или / they come from an officially brucellosis-free (*B. melitensis*) holding ⁽⁴⁾; or

12.7.2 тие доаѓаат од одгледувалишта кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, или / they come from a brucellosis-free (*B. melitensis*) holding ⁽⁴⁾; or

12.7.3 до денот на квалификација под планови за искоренување одобрени во согласност со Одлуката 90/242/ЕЕЗ, тие потекнуваат од одгледувалишта различни од оние наведени во точките 12.7.1 и 12.7.2 и ги задоволуваат следниве услови: / until the qualifying date under eradication plans approved pursuant to Decision 90/242/EEC, they originate from a holding other than that referred to in 12.7.1 and 12.7.2 and satisfy the following conditions:


(i) идентификувани се индивидуално / they are identified individually;

(ii) потекнуваат од одгледувалиште во кое сите животни од видовите подложни на бруцелоза (*B. melitensis*) не покажувале клинички знаци или било кои други симптоми на бруцелоза во најмалку последните 12 месеци / they originate from a holding in which all the animals of species susceptible to brucellosis (*B. melitensis*) have been free of clinical symptoms or any other symptoms of brucellosis for at least 12 months;

(iii) или / either:

— тие не биле вакцинирани против бруцелоза (*B. melitensis*) во последните две години, и / they have not been vaccinated against brucellosis (*B. melitensis*) in the last two years, and

— тие се чувани во изолација под ветеринарен надзор на одгледувалиштето на потекло и, за време на изолацијата биле подложени на два теста за бруцелоза во согласност со Анекс С до Директивата 91/68/ЕЕЗ, при што се добиени негативни резултати, разделени со интервал од најмалку шест недели ⁽⁴⁾, или / they were isolated under veterinary supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks ⁽⁴⁾;

или / or — тие се вакцинирани со Rev 1 вакцина пред да наполнат возраст од седум месеци, но не подоцна од 15 дена пред нивното воведување во одгледувалиште на дестинација ⁽⁴⁾ ; / they were vaccinated with Rev. 1 vaccine before the age of seven months but not later than 15 days before their introduction into the holding of destination ⁽⁴⁾ ;	
13.1 Животните биле транспортирани со користење на средства за превоз и чување кои, претходно, се исчистени и дезинфицирани со користење на официјално одобрен дезинфициенс, на начин кој обезбедува ефикасна заштита на здравствениот статус на животните. / The animals were transported using means of transport and containment which had, before-hand, been cleaned and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals' health status.	
13.2 Врз основа на официјалната документација која ја придружува пратката на животните кои се опфатени со овој ветеринарно здравствен сертификат го започнале патувањето на (внесете датум) ⁽⁵⁾ / Based on the official documentation accompanying the animals the consignment covered by this health certificate started the journey on (insert date) ⁽⁵⁾ .	
13.3 За време на инспекцијата на животните биле погодни за да бидат превезени согласно предвиденото патување во согласност со одредбите од Директивата 91/628/ЕЕЗ ⁽⁶⁾ / At the time of inspection the animals were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Directive 91/628/EEC ⁽⁶⁾ .	
14. Овој сертификат има период на важење 10 дена од денот на инспекцијата / This certificate is valid for 10 days from the date of inspection	
14.1 Официјален печат и потпис / Official stamp and signature	14.2 Направено во / Done at:
	 (внеси место на инспекција / insert place of inspection)
	14.3 Направено на / Done on:
	 (внеси датум на инспекција / insert date of inspection)
	14.4 Потпис на официјалне ветеринар / Signature of official veterinarian
..... (внеси име и звање со печатни букви / insert name and capacity in block capitals)	
(1) Ветеринарно здравствените сертификати може да се издадат само за животните кои се превезуваат во ист железнички вагон, камион / шлепер, воздухоплов или чамац / брод, кои потекнуваат од исто одгледувалиште / собирен центар и кои се испратени до истиот примач. / Health certificates may be drawn up only for animals which are to be transported in the same railway wagon, truck/lorry, aircraft or boat/ship, which originate from the same holding/assembly centre and which are being sent to the same consignee. (2) Да се запише регистарскиот број во случај на железничките вагони и камиони / шлепер, број на летот во случај на авиони и името во случај на чамци и бродови. / Provide the registration number in the case of railway wagons and lorries/trucks, the flight number in the case of aircraft and the name in case of boats and ships. (3) Број на држава и локација / State number and location. (4) Избриши каде е неприменливо / Delete where not applicable. (5) Во случај кога пратката е групирана во собирен центар и се состои од животни кои биле натоварени на различни датуми, датумот на кој патувањето започнало за целата пратка се смета дека е најраниот датум кога кој било дел од пратката го напуштил одгледувалиштето на потекло. / In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date at which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin. (6) Оваа изјава не го ослободува превозникот од обврски кои ги има согласност со одредбите на Унијата кои се на сила особено во однос на погодноста на животни да биде транспортиран. / This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.	

Образец 3
Ветеринарно здравствен сертификат
За трговија помеѓу земјите членки на Европската унија на видовите овци и кози за
размножување

1. Испраќач (име и адреса) / Consignor (name and address in full)	Ветеринарно здравствен сертификат ⁽¹⁾ За трговија помеѓу земјите членки на Европската унија на видовите овци и кози за размножување HEALTH CERTIFICATE ⁽¹⁾ for trade between member states of the European communities in ovine and caprine animals for breeding Бр / No ОРИГИНАЛ / ORIGINAL	
2. Примач (име и адреса) / Consignee (name and address in full)	3. ЗЕМЈА ЧЛЕНКА / MEMBER STATE 4. Надлежен орган / Competent authority 4.1 Министерство / Ministry: 4.2 Сектор / Department	
5. Место на натовар / Place of loading:	6. Сретство на транспорт ⁽²⁾ / Means of transport ⁽²⁾ 6.1 Вид / Type 6.2 Идентификација / Identification 8. Дестинација на животните / Destination of animals 8.1 Земја членка на ЕУ / EU Member state: 8.1.1 Име и адреса на одгледувалиштето на потекло ⁽⁴⁾ / Name and address of the holding ⁽⁴⁾ : 8.1.2 Име, адреса и регистарски број на одобрен собиен центар во земја членка на потекло ⁽⁴⁾ / Name, address and registration number of the approved assembly centre in the Member state of origin ⁽⁴⁾	7. Објект(и) на потекло / Establishment(s) of origin 7.1 Име и адреса на одгледувалиштето ⁽⁴⁾ / Name and address of the holding ⁽⁴⁾ 7.2 Име, адреса и регистарски број на одобрен собиен центар во земја членка на потекло ⁽⁴⁾ / Name, address and registration number of the approved assembly in the Member state of origin ⁽⁴⁾
9. Број на животни / Number of animals		
10. Идентификација на животните / Identification of animals 10.1 Видови на животно(и) / Animal specie(s) паса / breed 10.2 Поединечна идентификација на животните кои се дел од оваа пратка / Individual identification of the animals included in this consignment		
Официјална индивидуална идентификација ⁽³⁾ / Official individual identification ⁽³⁾	Старост (месеци) и пол (♀ ♂ кастрирани) / Age (months) and sex (♀ ♂ castrated)	Број на животни / Number of animals

11. Потеклото на животните / Origin of the animals
Животните се или / The animals were either:

- родени и се одгледуваат од раѓање на територијата на Унијата ⁽⁴⁾ или / Born and have been reared since birth on Community territory ⁽⁴⁾ or
- се увезени од трети земји кои ги исполнуваат условите за здравствена заштита на животните утврдени во Одлуката на комисијата 93/198/ЕЕЗ во согласност со член 8 од Директивата 72/462/ЕЕЗ ⁽⁴⁾ / Imported from a third country satisfying the animals health conditions laid down in Commission Decision 93/198/EEC in accordance with Article 8 of Directive 72/462/EEC ⁽⁴⁾

12. Податоци за здравјето на животните / Health information
Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека животните што се опишани погоре ги исполнуваат следниве барања: / I undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements:

- 12.1 тие биле прегледани денес (во рок од 24 часа пред натовар) и не покажуваат клинички знаци на болест / they have been inspected today (within 24 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;
- 12.2 тие не се животни кои треба да бидат уништени заради искоренување на заразни или инфективни болести / they are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease,
- 12.3 тие не доаѓаат од одгледувалишта на потекло који се предмет на забрана заради здравствена заштита на животните и тие не биле во контакт со животни од такви одгледувалишта, односно дека / they were not obtained from a holding of origin which is the subject of a prohibition on animal health grounds and they have not been in contact with animals from such a holding, it being understood that:
 - 12.3.1 таквата забрана е поврзана со појава на една од следниве болести на кои животни се пориемчиви / such prohibition is connected with the outbreak of one of the following diseases to which animals are susceptible:
 - бруцелоза / brucellosis,
 - беснило / rabies,
 - антракс / anthrax;
 - 12.3.2 по коленето и/или ништувањето на последните животнои кои се болни или приемиови на една од горенаведените болести, времетраењето на забраната треба да биде е најмалку / after slaughter and/or destruction of the last animal suffering from or susceptible to one of the above disease, the duration of the prohibition must be at least:
 - 42 дена за бруцелоза / 42 days in case of brucellosis,
 - 30 дена за беснило / 30 days in case of rabies,
 - 15 дена за антракс / 15 days in case of anthrax;
 - 12.3.3 тие не доаѓаат од одгледувалиште, ниту биле во контакт со животни од одгледувалиште во заштитна зона која е формирана согласно законодавството на Унијата и во која е забрането животните да ја напуштаат / they do not come from a holding nor have been in contact with animals from a holding in protection zone which has been set up under Community legislation and which animals are prohibited to leave;
 - 12.3.4 тие не се предмет на мерки на здравствена заштита на животните во согласност со законодавството на Унијата за шап и лигавка ниту пак биле вакцинирани против шап и лигавка / they are not the subject of animal health measures pursuant to Community legislation on foot-and-mouth disease nor have they been vaccinated against foot-and-mouth disease;

⁽⁴⁾ 12.4 врз основа на писмена изјава од страна на чувар или испитувањата на регистарот на одгледувалиште и документите за движење кои се чуваат во согласност со Регулотивата на Советот (ЕС) бр 21/2004, особено деловите Б и В од Анексот на оваа Регулатива, тие останале на едно одгледувалиште на потекло за период од најмалку 30 дена пред натовар, или на одгледувалиште на потекло уште од раѓање, во случај кога животните не се постари од 30 дена, и на одгледувалиштето на потекло не е внесено ниту едно животно од видовите на животни овци и кози во текот на последните 21 ден пред натоварот и не е внесен ниту еден чапункар увезен од трети земји на одгледувалиштето на потекло во текот на 30 дена пред да се испратат од одгледувалиштето на потекло, освен ако тие животни биле внесени во согласност со член 4а (2) од Директивата 91/68/ЕЕЗ; / based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex of that Regulation, they have remained on a single holding of origin for a period of at least 30 days prior to loading, or on the

holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days prior to loading and no biungulate animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the 30 days prior to dispatch from the holding of origin, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(2) of Directive 91/68/EEC;

12.5 се ги исполнуваат дополнителните гаранции предвидени со членовите 7 или 8 од Директивата на Советот 91/68/ЕЕЗ кои се утврдени за земја членка на дестинација или дел од нејзината територија [вметнете земја членка или дел од нејзината територија] во Одлуката на Комисијата ... / ... / ЕК ⁽⁴⁾.

/ they comply with the additional guarantees provided for in Articles 7 or 8 of Council Directive 91/68/EEC and laid down for the Member State of destination or part of its territory ([insert Member State or part of its territory] in Commission Decision .../.../EC ⁽⁴⁾).

12.6 исполнуваат барем еден од следниве услови во 12.6.1, 12.6.2 или 12.6.3 и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾: / they comply with at least one of the following conditions in 12.6.1, 12.6.2 or 12.6.3 and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is officially brucellosis-free (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:

12.6.1 одгледувалиштето на потекло се наоѓа во земја членка или дел од нејзината територија [внесете го името на земјата членка или дел од нејзината територија] која е со статус на слободна од бруцелоза во согласност со Одлука на Комисијата ... / ... / ЕК ⁽⁴⁾, или / the holding of origin is situated in a Member State or part of its territory [insert name of Member State or part of its territory] which is recognized as being officially brucellosis-free in accordance with Commission Decision .../.../EC ⁽⁴⁾, or

12.6.2 доаѓаат од одгледувалишта кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾ или / they come from an officially brucellosis-free (*B. melitensis*) holding ⁽⁴⁾; or

12.6.3 тие доаѓаат од одгледувалишта слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾ и / they come from a brucellosis-free (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾ holding and

(i) се идентификувани поединечно / they are identified individually,

(ii) тие никогаш не биле вакцинирани против бруцелоза или ако тие биле вакцинирани, вакцинирани се пред повеќе од две години претходно или животните се од женски пол постари од две години кои биле вакцинирани пред да наполнат возраст од седум месеци, / they have never been vaccinated against brucellosis or if they have been vaccinated were so vaccinated more than two years previously or they are females over two years old which were vaccinated before the age of seven months,

(iii) тие беа изолирани под официјален надзор на имотот на потекло и, за време на таквата изолација, биле подложени на два теста за бруцелоза во согласност со Анекс С до Директивата 91/68/ЕЕЗ при што се добиени негативни резултати, разделени со интервал од најмалку шест недели ⁽⁴⁾; / they were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks ⁽⁴⁾;

12.7 исполнуваат барем еден од услови во точките 12.7.1, 12.7.2 или 12.7.3 и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾: / they comply with at least one of the following conditions in 12.7.1, 12.7.2 or 12.7.3 and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is brucellosis-free (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:

12.7.1 тие доаѓаат од одгледувалишта официјално кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, или / they come from an officially brucellosis-free (*B. melitensis*) holding ⁽⁴⁾; or

12.7.2 тие доаѓаат од одгледувалишта кои се слободни од бруцелоза (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, или / they come from a brucellosis-free (*B. melitensis*) holding ⁽⁴⁾; or

12.7.3 до денот на квалификација под планови за искоренување одобрени во согласност со Одлуката 90/242/ЕЕЗ, тие потекнуваат од одгледувалишта различни од оние наведени во точките 12.7.1 и 12.7.2 и ги задоволуваат следниве услови: / until the qualifying date under eradication plans approved pursuant to Decision 90/242/EEC, they originate from a holding other than that referred to in 12.7.1 and 12.7.2 and satisfy the following conditions:

(i) идентификувани се индивидуално / they are identified individually;


(ii) потекнуваат од одгледувалиште во кое сите животни од видовите подложни на бруцелоза (*B. melitensis*) не покажувале клинички знаци или било кои други симптоми на бруцелоза во најмалку последните 12 месеци / they originate from a holding in which all the animals of species susceptible to brucellosis (*B. melitensis*) have been free of clinical symptoms or any other symptoms of brucellosis for at least 12 months;

(iii) или / either:

— тие не биле вакцинирани против бруцелоза (*B. melitensis*) во последните две години, и / they have not been vaccinated against brucellosis (*B. melitensis*) in the last two years, and

— тие се чувани во изолација под ветеринарен надзор на одгледувалиштето на потекло и, за време на изолацијата биле подложени на два теста за бруцелоза во согласност со Анекс С до Директивата 91/68/ЕЕЗ, при што се добиени негативни резултати, разделени со интервал од најмалку шест недели ⁽⁴⁾, или / they were isolated under veterinary supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks ⁽⁴⁾,

- или / or
- тие се вакцинирани со Rev 1 вакцина пред да наполнат возраст од седум месеци, и / they were vaccinated with Rev. 1 vaccine before the age of seven months, and
 - тие не биле вакцинирани во 15 дена пред датумот на издавање на овој сертификат (4); / they were not vaccinated in the 15 days before the date of emission of this certificate (4);
- 12.8. во однос на заразен епидидимитис на овни (B. ovis), во случај на некастрирани овни, тие треба да: / as regards contagious epididymitis of rams (B. ovis), where uncastrated breeding rams are concerned, they must:
- (i) да доаѓаат од одгледувалишта на кој не се регистрирани случаи на заразен епидидимитис кај овни (B. ovis) во изминатите 12 месеци, и / a come from a holding on which no case of contagious epididymitis of rams (B. ovis) has been recorded in the past 12 months, and
 - (ii) се чуваат непрекинато на одгледувалиште 60 дена пред да се пратени, и / have been kept permanently on that holding for the 60 days preceding consignment, and
 - (iii) биле подложени, во рок од 30 дена пред да бидат испратени на тест за откривање на заразен епидидимитис кај овни (B. ovis) во согласност со Анекс Д кон Директивата 91/68/ЕЕЗ, при што се добиени негативни резултати / have undergone, within 30 days prior to consignment, with a negative result, a test to detect contagious epididymitis of rams (B. ovis) in accordance with Annex D to Directive 91/68/EEC;
- 12.9. согласно сознанијата на долупотпишаниот и во согласност со писмена изјава дадена од страна на сопственикот, тие не доаѓаат од одгледувалишта, ниту биле во контакт со животни од одгледувалишта на кои клинички се појавиле следните болести: / to the best of the knowledge of the undersigned and according to the written declaration made by the owner, they were not obtained from a holding nor have been in contact with animals from a holding in which the following diseases have been clinically detected:
- (i) во последните шест месеци, заразна агалаксија кај овци (Mycoplasma agalactiae) и заразна агалаксија на козите (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides sbsp mycoides голем колонија); / within the last six months, contagious agalactia of sheep (Mycoplasma agalactiae) and contagious agalactia of goats (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides sbsp. mycoides large colony);
 - (ii) во рамките на последните 12 месеци, паратуберкулоза и казеозен лимфаденитис; / within the last 12 months, paratuberculosis or caseous lymphadenitis;
 - (iii) во последните три години, белодробна аденоматоза, маеди/висна или вирусен артритис кај кози / енцефалитис. Овој рок се намалува на 12 месеци, ако животните погодени од маеди/висна или вирусен артритис кај кози/енцефалитис биле заклани и останатите животните реагирале негативно на два теста; / within the last three years, pulmonary adenomatosis, maedi/visna or caprine viral arthritis/encephalitis. However, this time limit is reduced to 12 months if animals affected by maedi/visna or caprine viral arthritis/encephalitis have been slaughtered and the remaining animals have reacted negatively to two tests;
- 12.10. во однос на скрепи, животните ги исполнуваат условите предвидени во точка (а) од дел I од глава А од Анекс VIII на Регулацијата (ЕК) бр 999/2001; / as regards scrapie, the animals fulfil the requirements provided for in point (a) of part I of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001;
- 12.10.1. ако тие се наменети за земја членка од која ги применува на цела или дел од својата територија одредбите утврдени во точка (б) или (в) од Дел I во глава А во Анекс VIII на Регулацијата (ЕК) бр 999 / 2001 се во согласност со дополнителни гаранции утврдени за земја членка на дестинација или дел од нејзината територија [вметнете земја членка или дел од територија] во Регулацијата на Комисијата (ЕК) бр / (4) / if they are destined for a Member State which benefits, for all or part of its territory, from the provisions laid down in point (b) or (c) of Part I in Chapter A in Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 they comply with the additional guarantees laid down for the Member State of destination or part of its territory [insert Member State or part of its territory] in Commission Regulation (EC) No / (4)
- 13.1 Животните биле транспортирани со користење на средства за превоз и чување кои, претходно, се исчистени и дезинфицирани со користење на официјално одобрен дезинфициенс, на начин кој обезбедува ефикасна заштита на здравствениот статус на животните. / The animals were transported using means of transport and containment which had, before-hand, been cleaned and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals' health status.
- 13.2 Врз основа на официјалната документација која ја придружува пратката на животните кои се опфатени со овој ветеринарно здравствен сертификат го започнале патувањето на (внесете датум) (4) / Based on the official documentation accompanying the animals the consignment covered by this health certificate started the journey on (insert date) (4).
- 13.3 За време на инспекцијата на животните биле погодни за да бидат превезени согласно предвиденото патување во согласност со одредбите од Директивата 91/628/ЕЕЗ (4) / At the time of inspection the animals were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Directive 91/628/EEC (4).
14. Овој сертификат има период на важење 10 дена од денот на инспекцијата / This certificate is valid for 10 days from the date of inspection

14.1 Официјален печат и потпис / Official stamp and signature  Печат Stamp	14.2 направено во / Done at: (внеси место на инспекција / insert place of inspection) 14.3 Направено на / Done on: (внеси датум на инспекција / insert date of inspection) 14.4 Потпис на официјален ветеринар / Signature of official veterinarian (внеси име и звање со печатни букви / insert name and capacity in block capitals)
(¹) Ветеринарно здравствените сертификати може да се издадат само за животните кои се превезуваат во ист железнички вагон, камион / шлепер, воздухоплов или чамец / брод, кои потекнуваат од исто одгледувалиште / собирен центар и кои се испратени до истиот примач. / Health certificates may be drawn up only for animals which are to be transported in the same railway wagon, truck/lorry, aircraft or boat/ship, which originate from the same holding/assembly centre and which are being sent to the same consignee (²) Да се запише регистарскиот број во случај на железничките вагони и камиони / шлепер, број на летот во случај на авиони и името во случај на чамци и бродови. / Provide the registration number in the case of railway wagons and lorries/trucks, the flight number in the case of aircraft and the name in case of boats and ships. (³) Број на држава и локација / State number and location. (⁴) Избриши каде е неприменливо / Delete where not applicable. (⁵) Во случај кога пратката е групирана во собирен центар и се состои од животни кои биле натоварени на различни датуми, датумот на кој патувањето започнало за целата пратка се смета дека е најраниот датум кога кој било дел од пратката го напуштила одгледувалиштето на потекло. / In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date at which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin. (⁶) Оваа изјава не го ослободува превозникот од обврски кои ги има согласност со одредбите на Унијата кои се на сила особено во однос на погодноста на животни да биде транспортиран. / This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.	

Прилог 6

Официјален тест за бруцелоза (*Brucella melitensis*)

1. Rose Bengal тест

Rose Bengal тестот може да се користи за рутинско тестирање на овци и кози, со цел да се утврди статусот на одгледувалишта за официјално слободни од бруцелоза или слободни од бруцелоза.

2. Тест на врзување на комплемент

(а) тестот на врзување на комплемент се користи за сите индивидуални тетсови на животни;

(б) тестот на врзување на комплемент може да се користи за овци и кози со цел да се утврди статусот на одгледувалишта за официјално слободни од бруцелоза или слободни од бруцелоза;

(в) серум кој содржи 20 или повеќе CFT единици/ml се смета дека е позитивен.

3. Антигенот кои се користи треба да биде одобрен од страна на национална лабораторија и треба да биде стандардизиран во споредба со меѓународен стандард на анти-бруцела абортус серум.

4. Работните серум треба да бидат стандардизирани со стандардни серум и потврден во споредба со меѓународен стандард на анти-бруцела абортус серум подготвени од страна на Централниот ветеринарната лабораторија, Вејбриџ, истражувањето, Обединетото Кралство.

^{*1} Законот за ветеринарно здравство е усогласен со Директивата 90/425/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 за ветеринарни и зоотехнички контроли кои се вршат при внатрешен промет на Заедницата за одредени живи животни и производи заради комплетирање на внатрешниот пазар; CELEX бр. 31990L0425;

^{*2} Законот за заштита и благосостојба на животните е усогласен со Директивата 1991/628 од 19 ноември 1991 за заштита на животни за време на превоз и која ги изменува Директивите 90/425/ЕЕЗ и 91/496/ЕЕЗ CELEX бр. 31991L0496;

^{*3} Правилникот за ветеринарни контроли кои се вршат при трговија на одредени живи животни и производи е усогласен со Директивата 90/425/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 за ветеринарни и зоотехнички контроли кои се вршат при внатрешен промет на Заедницата за одредени живи животни и производи заради комплетирање на внатрешниот пазар; CELEX бр. 31990L0425;

^{*4} Законот за заштита и благосостојба на животните е усогласен со од 19 ноември 1991 за заштита на животни за време на превоз и која ги изменува Директивите 90/425/ЕЕЗ и 91/496/ЕЕЗ CELEX бр. 31991L0496;

2397.

Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот за безбедност за храната (“Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ
НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ХРАНАТА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми за храна.

Член 2

(1) Одредбите од овој правилник се применуваат за барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми за определени микроорганизми.

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат за општите и специфични хигиенски барања кои треба да ги применуваат бизнис операторите а се во согласност со член 44 од Законот за безбедност на храна.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство врши верификација на усогласеност со тие барања не навлегувајќи во обврските за дополнителни мострирања со цел на утврдување други микро организми, нивни токсини или метаболити, било за верификација на процесите, или за храна која е сомнителна дека е небезбедна или во контекст на спроведување на анализа на ризик.

(4) Одредбите од овој правилник се применуваат не земајќи ги во обзир другите посебни барања за контрола на микроорганизми и паразити соогласно законодавството за безбедност на храната и ветеринарството.

Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат на барањата за безбедност на водата за пиење и на природната минерална вода.

Член 4

Микробиолошките критериуми по однос на посебните барања за безбедност на храната во смисла на овој правилник се и микробиолошките критериуми на прехранбените производи.

Член 5

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „микроорганизми“ се бактерии, вируси, квасци, мувли, алги, паразитски протозои, микроскопски паразитски хелминти и нивните токсини и метаболити;

2. „микробиолошки критериум“ е критериум, кој ја определува прифатливоста на даден производ, серија на прехранбени производи или процес, кои се заснова на отсуство, присуство или број на микроорганизми,

и/или на количество на нивните токсини/метаболити, на единица(и) маса, волумен, површина или серија.

3. „критериум за безбедноста на храната“ е критериум, кој ја определува прифатливоста на даден производ, серија на прехранбени производи, применлива за производите пласирани на пазарот.

4. „критериум за хигиена на процесот“ е критериум, кој укажува на прифатливо функционирање на производствениот процес. Овој критериум не важи за производи пласирани на пазарот. Тој ја определува индикативната вредност на контаминација, над која е потребно превземање на корективни дејствија, за да се одржи хигиената на процесот во согласност со прописите за безбедност на храна;

5. „серија“ е група или збир на препознатливи производи, добиени од даден процес според речиси исти околности и произведени на дадено место во рамките на определен дефиниран производствен период;

6. „рок на траење“ е временски период во рамките на кој физичките, хемиските, микробиолошките и органолептичките својства на храната произведена, складирана и транспортирана под определени или посебни услови ги исполнуваат барањата за безбедност на храната, како и условите утврдени во производната спецификација.

7. „храна готова за консумација“ е храна, наменета од производителот за директна човечка консумација без потреба од готвење или друга преработка, која е ефективна за отстранување или намалување на прифатливо ниво на микроорганизми ;

8. „млечна храна за доенчиња од 0-6 месеци, доенечка формула – „infant formula“ се прехранбени производи со посебна нутритивна намена кај доенчиња во текот на првите шест месеци од животот кои ги задоволуваат нутритивните потреби на оваа категорија деца;

9. „млечна храна за доенчиња постари од 6 месеци, доенечка формула – „follow on formula“ се прехранбени производи со посебна нутритивна намена кај доенчиња на возраст над шест месеци кои ги задоволуваат прогресивните нутритивни потреби на оваа категорија деца;

10. „диететска храна за посебни медицински намени“ е категорија на храна за посебна нутритивна употреба преработена посебно или е со посебен состав и е наменета за диететска исхрана на болните и се употребува под медицински надзор. Таа е наменета за целосно или делумно хранење на болни со ограничена, ослабната и нарушена способност за земање, варење, апсорбирање, преработување или излучување на обични прехранбени производи или одредени хранливи состојки, содржани во нив или метаболити, или со други медицински одредени потреби за исхрана, кај кои не може да се постигне диететски режим само со прилагодување на нормална диета, со друга храна за посебна нутритивна употреба или со комбинација на две те храни.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на комисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за храна (Celex број 32005P2073)

11. „мостра“ е збир, составен од една или неколку единици, или дел од материја, избрана со различни средства во популација, или важно количество од материјата, којашто е наменета да осигура информација за дадени карактеристики на популацијата или материјата што се истражува и да обезбеди основа за одлука што се однесува на популацијата или материја во прашање или се однесува на процесот, во кој се добиени;

12. „репрезентивна мостра“ е мостра во која се задржани карактеристиките на серијата од која е извлечена. Ова особено е случај со поединечна мостра по случаен избор, каде што на секоја од единиците или инкременти на серијата им е дадена подеднаква веројатност за влегување во мострата;

13. „усогласеност со микробиолошките критериуми“ е добивање задоволителни или прифатливи резултати, согласно со микробиолошките критериуми дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, кога испитувања се извршуваат според вредностите за определените критериуми преку земањето на мостри, спроведувањето на анализи и имплементирањето на корективните активности, во согласност со прописите за безбедност на храна и дадените упатства.

14. „НАССР“ е систем за анализа на критичните контролни точки.

Член 6

(1) Операторите со храна превземаат мерки преку кои гарантираат дека прехранбените производи одговараат на соодветните микробиолошки критериуми. Микробиолошките критериуми за безбедност на храната се дадени во Прилог 1 на овој правилник.

(2) Операторите со храна во секоја фаза на производството, преработката и дистрибуцијата на храна, вклучувајќи ја и малопродажбата, превземаат мерки како дел од нивните постапки засновани на принципите на системот за процена на ризиците на критичните контролни точки во производството и прометот на храна (во натамошниот текст - НАССР) и добра хигиенска практика, за да се гарантира дека:

а) набавката, ракувањето и преработката на сировините и прехранбените производи, коишто се под нивна контрола, да се вршат на начин, што ги задоволува критериумите за хигиена на процесот,

б) критериумите за безбедност на храната, што важат за целиот рок на траење на производите, можат да се запазат при разумно предвидливи услови на дистрибуција, складирање и употреба.

(3) Ако е потребно, операторите со храна кои се одговорни за производство на храна треба да извршат истражувања во согласност со содржината на истражувачките студии дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, со цел, утврдување на усогласеност со микробиолошките критериуми преку рокот на траење на производите.

(4) Истражувањата од ставот 3 на овој член особено се однесуваат на готовата храна за конзумирање која може да го стимулира размножувањето на *Listeria monocytogenes* и може да создаде ризик од *Listeria monocytogenes* по здравјето на луѓето. Операторите со храна можат да соработуваат при вршење на такви истражувања.

Член 7

(1) Операторите со храна, вршат испитувања во согласност со микробиолошките критериуми од Прилог 1 од овој правилник, кога тие го валидираат или го верификуваат правилното функционирање на нивните процедури, кои се засновани врз принципите на НАССР и добрата хигиенска практика.

(2) Операторите со храна самостојно одлучуваат за фреквенцијата на земање мостри.

(3) По исклучок од став 2 на овој член, кога во Прилог 1 на овој правилник е наведена специфична фреквенцијата на земање мостри, фреквенцијата за земање на мостри се врши како во Прилогот 1 на овој правилник. Операторите со храна одлучуваат за ваквата фреквенцијата на земање мостри во контекст на своите постапки засновани врз принципите на НАССР и добрата хигиенска пракса, земајќи ги предвид упатствата за употреба на прехранбениот производ.

(4) Фреквенцијата на земање мостри може да се прилагоди кон природата и големината на операторите со храна, под услов да не се загрози безбедноста на прехранбените производи.

Член 8

(1) Аналитичките методи и плановите и методите за земање на мостри дадени во Прилог 1 на овој правилник се применуваат како референтни методи.

(2) Мострите се земаат од просторите за преработка и опремата употребена во производството на храна, кога таквото земање мостри е неопходно за да се осигура дека критериумите се запазени, при што како референтен метод се користи ISO стандардот 18593.

(3) Операторите со храна, кои произведуваат храна готова за конзумирање, која може да представува ризик од *Listeria monocytogenes* по здравјето на луѓето, земаат мостри од просторите за преработка и од опремата за *Listeria monocytogenes* како дел од планот за земање мостри.

(4) Операторите со храна, кои произведуваат сува млечна храна за доенчиња или сува храна за специјални медицински намени наменета за доенчиња на возраст под шест месеци, кои претставуваат ризик од *Enterobacter sakazakii*, вршат надзор над ризикот во просториите за преработка и на опремата, за присуство на *Enterobacteriaceae* како дел од сопствениот план за земање мостри.

(5) Бројот на единици мостри утврден во плановите за земање мостри, согласно Прилог 1 на овој правилник, може да се намали ако производителите и трговци-

те со храна преку историјата на водената документација, докажат дека имаат ефективни постапки засновани на НАССР процедурите.

(6) Доколку целта на тестирањето е специфично проценување на прифатливоста на определена серија прехранбени производи или процес, плановите за земање мостри, од Прилог 1 на овој правилник ќе се сметаат како минимум.

(7) Операторите со храна можат да користат други постапки за земање мостри и тестирање, ако можат да му докажат на надлежниот орган, дека тие постапки обезбедуваат во најмала мера еквивалентни гаранции. Тие постапки можат да опфатат користење на алтернативни локации за земање мостри и користење на анализа на трендот. Тестирањето за алтернативни микроорганизми и нивните микробиолошки граници, како и тестирање на аналити, различни од микробиолошките, може да се врши единствено за критериуми за хигиена на процесот.

(8) Може да се применат алтернативни аналитички методи, кога методите се проверуваат според референтниот метод утврден во Прилог 1 на овој правилник и ако се користи сопствен метод, кој треба да е сертифициран од сертификационо тело во согласност со Протоколот, пропишан во стандардот МКС EN/ISO 16140, или друг меѓународно признаен сличен протокол.

(9) Ако операторите со храна сакаат да користат аналитички методи, различни од валидираните и сертифицираните во став 8 на овој член, тие методи се валидираат во согласност со меѓународно прифатени протоколи и нивната употреба се одобрува од тело кое врши сертификација на квалитет.

Член 9

Кога се исполнети барањата за *Salmonella* во мелено месо, подготовки од месо и производи од месо наменети за конзумирање по термичка обработка, од сите животински видови утврдени во Прилог бр.1 на овој правилник, сериите на овие производи што се пласираат на пазарот производителот треба јасно да ги означат, за да се информира потрошувачот за потребата од целосна термичка обработка пред консумирање.

Член 10

(1) Кога резултатите од извршените тестирања според микробиолошките критериуми дадени во Прилог 1 на овој правилник, се незадоволителни, операторите со храна превземаат мерки, утврдени во ставовите (2), (3) и (4) од овој член, заедно со други корективни активности, дефинирани во нивните процедури базирани на НАССР, како и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите. Покрај мерките од став 1 од овој член, операторите со храна превземаат и мерки за да ги откријат причините за незадоволителните резултати, за да се превенира повторната појава на неприфатлива микробиолошка контаминација. Тие мер-

ки можат да вклучат модификација на процедурите базирани на НАССР или други воведени мерки за контрола на хигиената на храната.

(2) Во случаите од став (1) на овој правилник производот или серијата на прехранбените производи треба да се повлечат. Меѓутоа, производи пласирани на пазарот, кои се уште не се пуштени во малопродажба и кои не ги исполнуваат критериумите за безбедност на храната, можат да бидат подложени на понатамошна преработка, со третмани кои ја елиминираат опасноста која е во прашање. Ваквиот третман можат да го спроведат само оние производителите и трговците со храна, кои не вршат малопродажба. Операторите со храна можат да користат серија на производи за цели, различни од оние за кои се првенствено наменети, во услови при кои таквата употребата не претставува ризик за здравјето на луѓето и животните и во услови при кои таквата употреба се спроведува во рамките на процедурите базирани на НАССР принципите и добрата хигиенска практика и е одобрено од надлежниот орган.

(3) Кога серија од механички одкосено месо, произведено со техниките утврдени во прописите од областа на ветеринарното здравство има незадоволителни резултати во однос на критериумот за *Salmonella*, може да се користи во синцирот на храната само за производство на термички обработени производи од месо, во објекти за преработка на месо одобрени согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

(4) Во случај на незадоволителни резултати во однос на критериумите за хигиената на процесот се превземаат дејствата, дадени во Прилог 1, на овој правилник.

Член 11

Операторите со храна вршат анализа на трендовите на резултатите од испитувањата. Кога ќе забележат тренд кон незадоволителни резултати, тие превземаат соодветни мерки без непотребно одложување за да се подобри ситуацијата во производството и прометот, а со цел да се превенира појава на микробиолошки ризици.

Член 12

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилник за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошки критериуми ("Службен весник на Република Македонија" бр. 78/08).

Член 13

Одредбите од овој правилник ќе престанат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02–2118/3
12 јуни 2013 година
Скопје

Директор
на Агенцијата за храна и
ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

ПРИЛОГ 1

Микробиолошки критериуми за безбедност на храната

Поглавје 1. Критериуми за безбедностна храната

Поглавје 2. Критериуми за хигиена на процесот

2.1. Месо и производи од месо

2.2. Млеко и млечни производи

2.3. Производи од јајца

2.4. Производи од риба

2.5. Зеленчук, овошје и нивни производи

2.6. Житарки и мелнички производи

2.7. Кондиторски производи

2.8. Мед, цветен прав и производи на нивна база

2.9. Чај

2.10. Пиво

2.11. Адитиви и концентрати за супи и сосови

2.12. Зачини и слични производи

2.13. Диетлна храна за специјални медицински намени и додатоци на храна

Поглавје 3. Правила за земање на мостри и подготовка на мострите за анализа

3.1. Општи правила за земање мостри и подготовка на мострите за анализа

3.2. Бактериолошко земање на мостри во кланици и на локации каде што се произведува мелено месо и подготовки од месо

3.3. Правила за земање мостри за 'ркулци

Поглавје 1. Критериуми за безбедност на храна

Категорија на храна	Микро-организми/ нивни токсини, метаболити	План за земање мостри ⁽¹⁾			Граници ⁽²⁾		Аналитички референтен метод ⁽³⁾	Фаза на која се однесува критериумот
		п	с	м	м	М		
1.1. Храна готова за конзумирање наменета за доенчиња и храна готова за конзумирање наменета за специјални медицински цели ⁽⁴⁾	Listeria monocytogenes	10	0		Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.2. Храна готова за конзумирање што го поддржува размножувањето на Listeria monocytogenes, различна од онаа наменета за доенчиња и специјални медицински цели	Listeria monocytogenes	5	0		100 cfu/g ⁽⁵⁾		MKS EN ISO 11290-2 ⁽⁶⁾	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.3. Храна готова за конзумирање што не го поддржува размножувањето на Listeria monocytogenes, различна од онаа наменета за доенчиња и за посебни медицински цели ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	Listeria monocytogenes	5	0		Отсуство во 25 g ⁽⁷⁾		MKS EN ISO 11290-1	Пред храната да ја напушти непосредната контрола на операторот со храна, кој ја произвел
1.4. Свежо месо од цицачи и живина во парчиња	Salmonellatyphimurium Salmonellaenteritidis Campylobacter spp. Yersinia enterocolitica	5	0		100 cfu/g		MKS EN ISO 11290-2 ⁽⁶⁾	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
		5	0		Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 6579	Месо пласирано на пазарот во текот на неговиот рок на траење
		5	0		Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 10272-1	
		5	0		Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 10273	

1.5. Мелено месо и подготовки од месо наменети за конзумирање сурови	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 11290-1	
	Campylobacter spp.	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 10272-1	
	Yersinia enterocolitica	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 10273	
	E. coli O 157:H7	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 16654	
1.6. Мелено месо и подготовки од месо од произведени од живинско месо, наменети за јадење по термичка обработка	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g.	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Campylobacter spp.	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 10272-1	
1.7. Мелено месо и подготовки од месо произведени од сите останати видови освен од живина, наменети за јадење по термичка обработка	Salmonella	5	0	Отсуство во 10 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Yersinia enterocolitica	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 10273	
	E. coli O 157:H7	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 16654	
	Salmonella	5	0	Отсуство во 10 g	MKC EN ISO 6579	
1.8. Механички одкосено месо (MOM) ⁽²⁾	Campylobacter spp.	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 10272-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Yersinia enterocolitica	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 10273	
	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	

1.9. Производи од месо наменети за конзумирање сурови, со исклучок на производи за кои производствениот процес или составот на производот го елиминира ризикот од <i>Salmonella</i>	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 11290-1	
	Campylobacter spp.	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 10272-1	
	Yersinia enterocolitica	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 10273	
1.10. Производи од месо од живинско месо наменети за конзумација по термичка обработка	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Campylobacter spp.	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 10272-1	
1.11. Желатин и колаген	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.12. Термички обработени производи од животинско масно ткиво	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.13. Сирења, путер и павлака од сурово млеко или млеко што било подложено на пониска термичка обработка од пастеризација ⁽¹⁰⁾	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.14. Млеко во прав и сурутка во прав ⁽¹⁰⁾	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

1.15. Сладолед ⁽⁰⁾ со исклучок на производи за кои производствениот процес или составот на производот го елиминира ризикот од <i>Salmonella</i>	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.16 Јајца	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 6579	Јајца пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 11290-1	
1.17 Мајонез, преливи со мајонез и салати со мајонез	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 11290-1	
1.18. Производи од јајца, со исклучок на производи за кои производствениот процес или составот на производот го елиминира ризикот од <i>Salmonella</i>	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.19. Храна готова за конзумирање која содржи сирови јајца, со исклучок на производи за кои производствениот процес или составот на производот го елиминира ризикот од <i>Salmonella</i>	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g или ml	MK EN EN/ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 11290-1	
1.20. Крустаец и школки, термички обработени	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.21. Живи бивалвни мекотели и живи иглокожи, туникати и полжави	<i>Salmonella</i>	5	0	Отсуство во 25 g	MK EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

						рок на траење
1.22. Изртени семиња (готови за конзумирање) ^(12 а, в)	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 11290-1	
1.22.1 'Ркулци	Shiga toxin producing <i>E. coli</i> (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 и O104:H4	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 13136 ^(12в)	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.23. Житарки и нивни производи	Bacillus cereus	5	1	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 7932	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
				10 ⁴ cfu/g		
1.24. Тесто и производи од тесто	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.25. Претходно исечено овошје, зеленчук и печурки (готови за конзумирање) (без термичка обработка)	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 11290-1	
1.26. Сушено овошје, зеленчук и печурки и кандирано овошје	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.27. Непастеризирани сокови од овошје и зеленчук (готови за конзумирање)	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 11290-1	
1.28. Сирења, млеко во прав и сурутка во прав, како што е наведено во критериумите за коагулаза-позитивни стафилококи во Поглавје 2.2 во овој Прилог	Стафилококни ентеротоксини	5	0	Не детектирани во 25g	Европски скрининг метод за тестирање на CRL за коагулаза позитивни стафилококи ⁽¹³⁾	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.29. Млеко во прав за доенчиња и сушена храна за специјални	Salmonella	30	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

медицински цели наменети за доенчиња од 0-6 месеци, како што е спомнато во критериумот за Enterobacteriaceae во Поглавје 2.2 од овој Прилог						рок на траење
1.30. Млеко во прав за доенчиња постари од 6 месеци – „followonformulae“	Salmonella	30	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.31. Млеко во прав за доенчиња и сушена храна за специјални медицински цели наменети за доенчиња од 0-6 месеци ⁽¹⁴⁾	Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii)	30	0	Отсуство во 10 g	MKS EN ISO/TS 22964	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.32. Диетална храна за специјални медицински намени и додатоци на храна	Salmonella			Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.33. Живи бивалвни мекотели и живи иглокожи, туникасти и полжави	E.coli ⁽¹⁵⁾	1 ⁽¹⁶⁾	0	230 MPN/100g од месото и интравакуларна течност	MKS EN ISO 16649-3	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.34. Свежи и замрзнати, конфекционирани, порционирани риби, бивалвни мекотели и иглокожи, туникасти и полжави	Vibrio parahaemolyticus	5	1	100 cfu/g 1000 cfu/g	MKS EN ISO 8914	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.35. Пастеризирани полу-конзерви од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и жаби	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.36. Риби произведени од видови риба кои имаат високо количество на хистидин ⁽¹⁷⁾	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Vibrio parahaemolyticus	5	1	Отсуство во 25 g	MKS EN ISO 8914	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Хистамин	9 ⁽¹⁸⁾	2	100 mg/kg 200 mg/kg	HPIC ⁽¹⁹⁾	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

1.37. Рибни производи што биле подложени на постапка за созревање на ензим во саламура, произведени од видови риба кои имаат високо количество на хистидин ⁽¹⁷⁾	Хистамин	9	2	200 mg/kg	400 mg/kg	HPLC ⁽¹⁸⁾	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.38. Свежо живинско месо ⁽²⁰⁾	Salmonella typhimurium ⁽²¹⁾ Salmonella enteritidis	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN EN/ISO 6579 (for detection) White-Kaufmann-Le Minor scheme (for serotyping)	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.38. Чоколадо, чоколадо во прав, какао во прав и слични производи	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN EN/ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.39. Слаткарски производи и шеќер	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.40. Мед	Сулфито редуцирачки клостридии	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 15213	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.41. Цветен прав, производи на база на мед и производи на база на мед кои содржат цветен прав	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Сулфито редуцирачки клостридии	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 15213	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.42. Сув чај	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.43. Инстант кафе и слични производи и чаеви кои се подготвуваат со млека или ладна вода	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g		MKS EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

1.44. Пастеризирано пиво	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.45. Адитиви за производи од месо и млечни производи и стартерски култури	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.46. Адитиви за пекарски производи и Пекарски квасец	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.47. Адитиви за винарска индустрија и вински квасец	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.48. Концентрати за супи и сосови, додатоци за јадења и смеси за прехранбени производи	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.49. Модификувани скрбови, емулгатори, згуснувачи, стабилизатори	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.50. Зачини, сушени печурки и нивни мешавини	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.51. Екстракти на зачини	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.52. Сладоледи и течни и прашкасти смеси за сладолед	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
1.53. Лешници, бадеми, кикирики, разни семки и слични производи сирови и термички обработени	Salmonella	5	0	Отсуство во 25 g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

- (1) n = број на единици што ја сочинуваат мострата; c = број на единици на мострата што даваат вредност над m или помеѓу m и M .
- (²) За точките 1.1-1.24 $m=M$.
- (³) Се користат најновото издание на стандардот.
- (⁴) Редовното тестирање за критериумот не е корисно во нормални околности за следнава храна готова за консумирање:
- храна која била термички обработена или обработена на друг начин за ефективно елиминирање на *Listeria monocytogenes*, кај која не може да настане реконтаминација по овој процес (на пр. термички обработените производи во нивното крајно пакување),
 - свежи, неисечени и необработени зеленчуци и овошја, со исклучок на изртени семени,
 - леб, бисквити и слични производи,
 - вода во шишиња или пакувана вода, безалкохолни пијалаци, пиво, цидер, вино, алкохолни пијалаци и слични производи,
 - шеќер, мед и слаткарски производи, вклучувајќи какао и чоколадни производи,
 - живи бивалвни мекотели.
- сол како додаток во храната
- (⁵) Овој критериум важи ако производителот е во можност да докаже на надлежен орган, дека производот нема да биде над границата од 100 cfu/g во текот на рокот на траење. Операторот со храна може да ги прилагоди средните граници во текот на процесот, коишто треба да бидат доволно ниски за да гарантираат дека границата од 100 cfu/g нема да се надмине пред истекот на рокот на траење.
- (⁶) 1 ml инокулум се засева на Петриева плоча со дијаметар од 140 mm или на три Петриevi плочи со дијаметар од 90 mm.
- (⁷) Овој критериум се применува на производи пред храната да ја напушти непосредната контрола на операторот со храна кој ја произвел, кога не може да докаже на надлежен орган, дека производот нема да ја премине границата од 100 cfu/g во текот на рокот на траење на производот.
- (⁸) Производи со $pH \leq 4,4$ или $a_w \leq 0,92$, производи со $pH \leq 5,0$ и $a_w \leq 0,94$, производи со рок на траење помалку од пет дена автоматски се смета дека припаѓаат на оваа категорија. Други категории на производи можат, исто така, да припаѓаат на оваа категорија ако е научно оправдано.
- (⁹) Овој критериум важи за механички одкосено месо (MOM) што се произведува со техники утврдени во прописите од областа на ветеринарното здравство.
- (¹⁰) Со исклучок на производи за кои производителот може да докаже на надлежните органи, поради времето на созревање и кога е соодветно, a_w на производот, не постои ризик од салмонела.
- (¹¹) Само за сладоледи коишто содржат млечни состојки.
- (^{12a}) Прелиминарно тестирање на серија семени пред да започне процесот на 'ртење или да се изврши земањето мостри во фаза кога најмногу се очекува да се открие *Salmonella*.
- (^{12b}) Се користат најновото усвоено издание од ЕУ референтната лабораторија за *Escherichia coli*, вклучувајќи ја *Verotoxigenic E. coli* (VTEC), за детекција на STEC O 104:H4.
- (^{12c}) Исклучок се изртени семени кои биле подложени на ефективен третман за елиминација на *Salmonella* spp. и STEC.
- (¹³) Референца: референтна лабораторија на Европската Унија за коагулаза-позитивни стафилококи. Европски скрининг метод за

детекција на стафилококни ентеротоксини во млеко и млечни производи

⁽¹⁴⁾ Се спроведува паралелно испитување за *Enterobacteriaceae* и *Enterobacter sakazakii*, освен ако не е утврдена взаемна корелација меѓу тие микроорганизми на ниво на поединечни производствени објекти. Ако *Enterobacteriaceae* се детектирани во било кој од испитуваните мостри на производот во таков производствен објект, соодветната серија се испитува за присуство на *Enterobacter sakazakii*. Производителот на храна има одговорност да докаже на надлежен орган дали постои таква корелација меѓу *Enterobacteriaceae* и *Enterobacter sakazakii*.

⁽¹⁵⁾ Овде *E. coli* се користи како показател за фекална контаминација

⁽¹⁶⁾ Збирна мостра составена од најмалку 10 животни.

⁽¹⁷⁾ Особено видови риби од фамилиите: *Scorpenidae*, *Clupeidae*, *Engraulidae*, *Cosyfenidae*, *Pomatomidae*, *Scotobranchiidae*.

⁽¹⁸⁾ Единечни мостри можат да се земат од малопродажно ниво. Во тој случај, не важи презумпцијата, според која целата серија треба да се смета за неисправна.

⁽¹⁹⁾ Користена литература: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43-49.

⁽²⁰⁾ Овој критериум се применува на свежо месо од родителски јага од *Gallus gallus*, кокошки несилки, бројлери и родителски јага мисирки како и мисирки за тов.

⁽²¹⁾ Во однос на монофазна *Salmonella typhimurium* само 1,4,[5],12:i:- е вклучена.

Campylobacter spp. само кај живинско месо во парчиња и производи кои содржат живинско месо.

Vibrio parahaemolyticus во морски плодови и морска риба и пастеризирани полуконзерви од морски плодови

Bacillus cereus во Житарки и нивни производи

Yersinia enterocolitica свежо свинско месо во парчиња и MOM

E. coli O157:H7 Свежо говедско месо во парчиња

Толкување на резултатите од тестовите

Дадените граници се однесуваат на сите испитувани мостри, со исклучок на живи бивалвни мекотели и живи иглокожи, туникати и полжави во однос на испитувањето за *E. coli*, каде што границата се однесува на збирната мостра.

Резултатите од испитувањето го покажуваат микробиолошкиот квалитет на испитаната серија ⁽¹⁾.

Listeria monocytogenes во храна готова за консумирање наменета за доенчиња и за специјални медицински цели се:

– задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,

– незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.

Listeria monocytogenes во храната готова за конзумирање може да го поддржи размножувањето на *Listeria monocytogenes* пред храната да ја напушти непосредната контрола на операторот со храна која ја произведува, кога не може да докаже дека производот нема да ја надмине границата од 100 cfu/g во текот на рокот на траење:

– задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,

- незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.
- Listeria monocytogenes* во друга храна готова за консумирање и *E. coli* во живи бивалвни мекотели:
 - задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq$ од границата,
 - незадоволителни, ако која било од вредностите е $>$ од границата.
- Yersinia enterocolitica* во свежо месо од свињи во парчиња и МОМ
 - задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,
 - незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.
- E. coli* O 157:H7 во свежо говедско месо во парчиња
 - задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,
 - незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.
- Bacillus cereus* во житарки и нивни производи
 - задоволителни, ако се исполнат следниве барања:
 1. средната вредност што е добиена е $\leq m$,
 2. максимум од добиените вредности c/p се помеѓу m и M ,
 3. ниедна од добиените вредности не ја надминува границата M ,
 - незадоволителни, ако добиената средната вредност надминува m или повеќето од c/p вредностите се помеѓу m и M или една или повеќе од добиените вредности се $> M$.
- Salmonella различни категории на храна:
 - задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,
 - незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.
- Camphyllobacter* spp во живинско месо и производи кои содржат живинско месо
 - задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,
 - незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.
- Стафилококни ентеротоксини во млечни производи:
 - задоволителни, ако во ниедна од поединечни мостри не се детектираат ентеротоксини,
 - незадоволителни, ако ентеротоксините се детектираат во било која од поединечните мостри.
- Enterobacter sakazakii* во млеко во прав за доенчиња или сушена храна за специјални медицински цели наменети за доенчиња од 0-6 месеци:
 - задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,
 - незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.
- Vibrio parahaemolyticus* во морски плодови и морска риба
 - задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq$ од границата,
 - незадоволителни, ако која било од вредностите е $>$ од границата.
- Vibrio parahaemolyticus* во пастеризирани полу-конзерви од риби, ракови, школки, главоноги и жаби

- задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,
- незадоволителни, ако се детектира присуство на бактеријата во било која од поединечните мостри.

Хистамин во рибни производи од видови риби кои имаат високо количество на хистидин:

- задоволителни, ако се исполнат следниве барања:

1. средната вредност што е добиена $e \leq m$,
2. максимум од добиените вредности c/p се помеѓу m и M ,
3. ниедна од добиените вредности не ја надминува границата M ,
- незадоволителни, ако добиената средната вредност надминува m или повеќето од c/p вредностите се помеѓу m и M или една или повеќе од добиените вредности се $> M$.

(¹) Резултатите од тестирањата можат да се користат и за докажување на успешност на НАССР или на добрата хигиенска процедура на процесот.

Поглавје 2. Критериуми за хигиена на процесот

2.1. Месо и производи од месо

Категорија на храна	Микро-организми	План за земање мостри ⁽¹⁾		Граници ⁽²⁾		Аналитички референтен метод ⁽³⁾	Фаза на која се однесува критериумот	Дејство во случај на незадоволителни резултати
		п	с	m	M			
2.1.1. Трупови на говеда, овци, кози и коњи ⁽⁴⁾ (метод со брисеви)	Број на аеробни колонии			3,5 log cfu/cm ² дневен среден log	5,0 log cfu/cm ² дневен среден log	MKC EN ISO 4833	Трупови по завршно тримување, но пред ладење	Подобрување на хигиената при колење и проверка на контролата на процесот
	Enterobacteriaceae			1,5 log cfu/cm ² дневен среден log	2,5 log cfu/cm ² дневен среден log	MKC EN ISO 21528-2	Трупови по завршно тримување, но пред ладење	Подобрување на хигиената при колење и проверка на контролата на процесот
2.1.2. Трупови на свињи ⁽⁴⁾	Број на аеробните колонии			4,0 log cfu/cm ² дневен среден log	5,0 log cfu/cm ² дневен среден log	MKC EN ISO 4833	Трупови по завршно тримување, но пред ладење	Подобрување на хигиената при колење и проверка на контролата на процесот
	Enterobacteriaceae			2,0 log cfu/cm ² дневен среден log	3,0 log cfu/cm ² дневен среден log	MKC EN ISO 21528-2	Трупови по завршно тримување, но пред ладење	Подобрување на хигиената при колење и проверка на контролата на процесот
2.1.3. Трупови на говеда, овци, кози и коњи	Salmonella	50 ⁽⁵⁾	2 ⁽⁶⁾	Отсуство во зоната на тестирање по труп		MKC EN ISO 6579	Трупови по завршно тримување, но пред ладење	Подобрување на хигиената при колење, проверка на контролите на процесот и од потеклото на животните

2.1.4. Трулови на свињи	Salmonella	50 ⁽⁵⁾	5 ⁽⁶⁾	Отсуство во зоната на тестирање по труп	МКС EN ISO 6579	Трулови по завршно тримување, но пред ладење	Подобрување на хигиената при колење, проверка на контролите на процесот, потеклото на животните и од биосигурносните мерки во фармите на потекло.
2.1.5. Живински трулови на бројлери и мисирки	Salmonella	50 ⁽⁵⁾	7 ⁽⁶⁾ од 1.1.2012 с = 5 за бројлери од 1.1.2013 с = 5 за мисирки	Отсуство во 25 g на збирна мостра од кожата на вратот	МКС EN ISO 6579	Трулови по ладење	Подобрување на хигиената при колење, проверка на контролата на процесот и потеклото на животните и биосигурносните мерки во фармите на потекло
2.1.6. Мелено месо	Број на аеробни колонии ⁽⁷⁾	5	2	5x10 ⁵ cfu/g	МКС EN ISO 4833	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и подобрување во изборот и/или потеклото на суровините
	E.coli ⁽⁸⁾	5	2	500 cfu/g	МКС EN ISO 16649-1 или 2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и подобрување во изборот и/или потеклото на суровините
2.1.7. Механички одкосено месо (MOM) ⁽⁹⁾	Број на аеробни колонии	5	2	5x10 ⁵ cfu/g	МКС EN ISO 4833	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и подобрување во изборот и/или потеклото на суровините
	E.coli ⁽⁸⁾	5	2	500 cfu/g	МКС EN ISO 16649-1 или 2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и подобрување во изборот и/или потеклото на суровините

2.1.8. Подготовки од месо	E.coli ⁽⁸⁾	5	2	500 cfu/g или cm ²	5 000 cfu/g или cm ²	MKS EN ISO 16649-1 или 2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и подобрување во изборот и/или потеклото на сировините
2.1.11 Стерилизирани конзерви од месо (по термостатирање од 7 дена на 37°C)	Аеробни мезофилни бактерии	5	0	M<1 cfu		MKS EN ISO 4833	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и ривизија на постапката за стерилизација
	Clostridium perfringens	5	0	M<1 cfu		MKS EN ISO 7937		
2.1.12 Пастеризирани полуконзерви од месо	E.coli	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 16649-2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството
	Коагулаза-позитивни стафилококи	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 6888-1 или 2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството

⁽¹⁾ n=број на единици што ја сочинуваат мострата; c=број на единици моистри што ги даваат вредностите помеѓу m и M.

⁽²⁾ За точките 2.1.3- 2.1.5 m=M.

⁽³⁾ Се користи најновото издание на стандардот.

⁽⁴⁾ Границите (m и M) важат само за моистри земени по пат на деструктивен метод.Дневниот среден log се пресметува со земање на log вредност на секој поединечен резултат, а потоа се пресметува просекот на тие log вредности.

⁽⁵⁾ Тие 50 моистри произлегуваат од 10 последователни сесии на земање моистри во согласност со правилата и зачестеноста на земање моистри утврдени во овој Правилник.

⁽⁶⁾ Бројот на моистри каде што е откриено присуство на салмонела.Вредноста с подлежи на ревизија за да се земе предвид напредокот што е направен за намалување на појавата на салмонелоза.

⁽⁷⁾ Овој критериум не важи за меленото месо што се произведува на малопродажно ниво каде што рокот на траење на производот е помал од 24 часа.

- (⁸) Овде *E. coli* се користи како показател за фекална контаминација.
- (⁹) Овие критериуми важат за механички одкосено месо (MOM) што се произведува со техниките утврдени во прописите од областа на безбедноста на храната
- (¹⁰) Каде е најдено присуство на *Salmonella* spp. изолатите треба понатаму да се серотипизираат за *Salmonella typhimurium* и *Salmonella enteritidis* да би се верификувала сообразноста со микробиолошките критериуми дадени во ред 1.38 од Поглавје 1.

Толкување на резултатите од тестовите

Дадените граници се однесуваат на секоја поединечна испитана мостра, со исклучок на испитувањето на трупови за кои важат границите за збирни мостри.

Резултатите од испитувањето го покажуваат микробиолошкиот квалитет на испитуваниот процес.

Enterobacteriaceae и бројот на аеробните колонии во трупови на говеда, овци, кози, коњи и свињи:

- задоволителни, ако дневниот среден $\log e \leq m$,

- прифатливи, ако дневниот среден $\log e$ помеѓу m и M ,

- незадоволителни, ако дневниот среден $\log e > M$.

Salmonella во трупови:

- задоволителни, ако присуството на *Salmonella* е откриено во максимум c/n мостри,

- незадоволителни, ако присуството на *Salmonella* е откриено во повеќе од c/n мостри.

По секоја сесија на земање мостри, се проценуваат резултатите од последните десет сесии на земање мостри за да се добие n број на мостри.

E. coli бројот на аеробните колонии во мелено месо, подготовки од месо и механички одкосено месо (MOM):

— задоволителни, ако сите добиени вредности се $< m$,

— прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на добиените вредности $e \leq m$,

— незадоволителни, ако една или повеќе од добиените вредности $e > M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.2. Млеко и млечни производи

Категорија на храна	Микро-организми	План за земање мостри ⁽¹⁾			Граници ⁽²⁾		Аналитички референтен метод ⁽³⁾	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	m	M			
2.2.1. Пастеризирано млеко и други пастеризирани течни млечни производи ⁽⁴⁾	Enterobacteriaceae	5	0		10 cfu/ml		MKC EN ISO 21528-2	Крај на производствениот процес	Проверка на ефикасноста на термичката обработка и превенција од реконтаминација, и на квалитетот на сировини,
2.2.2. Сирења од млеко или сурутка подложени на термичка обработка	E.coli ⁽⁵⁾	5	2	100 cfu/g	1 000 cfu/g		MKC EN ISO 16649-1 или 2	Во текот на производствениот процес кога бројот на E. coli се очекува да биде најголем ⁽⁶⁾	Подобрување на хигиената во производството и подобрување на изборот на сировината
2.2.3. Сирења произведени од сирово млеко	Коагулаза-позитивни стафилококи	5	2	10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g		MKC EN ISO 6888-2	Во време на производниот процес кога се очекува бројот на стафилококи да е највисок	Подобрување на хигиената во производството и изборот на репроматеријали. Ако се откријат вредности
	E.coli	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g		MKC EN ISO 16649-1 или 2		

2.2.4. Сирења произведени од млеко подложени на пониска термичка обработка од пастеризација ⁽¹⁾ и созреани сирења од млеко или сурутка подложени на пастеризација или посилна термичка обработка ⁽¹⁾	Коагулаза-позитивни стафилококи	5	2	100 cfu/g	1 000 cfu/g	ISO 6888-1 или 2	Во време на производниот процес кога се очекува бројот на стафилококи да е највисок	>10 ⁵ cfu/g, серијата на сирење треба да се тестира за стафилококни ентеротоксини.
	E.coli	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	MKS EN ISO 16649-1 или 2		
2.2.5. Несозреани меки сирења (свежи сирења) произведени од млеко или сурутка, подложени на пастеризација или посилна термичка обработка ⁽¹⁾	Коагулаза-позитивни стафилококи	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 6888-1 или 2	Крај на производствениот процес	Подобрувања на хигиената во производството. Ако се откријат вредности >10 ⁵ cfu/g, серијата на сирење мора да се тестира за стафилококни ентеротоксини.
2.2.6. Путер и павлака произведени од сирово млеко или млеко што било подложено на пониска термичка обработка од пастеризација	E.coli ⁽²⁾	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 16649-1 или 2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството и подобрување на изборот на суровината
2.2.7. Топено сирење и млечни и сирни намази топлински	Коагулаза-позитивни стафилококи	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 6888-1 или 2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството и

обработени	E.coli	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 16649-1 или 2		подобрување на изборот на суровините
	Сулфито редуктивни кlostриди	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 15213		
	Квасци и мувли	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 21527-1 или 2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	1000 cfu/g	10000 cfu/g	МКС EN ISO 4833		

2.2.8. Млеко во прав и суруткаво прав ⁽⁴⁾	Enterobacterias eae	5	0	10 cfu/g	MKS EN ISO 21528-1	Крај на производствениот процес	Проверка на ефикасноста на термичката обработка и превенција од реконтаминација
	Коагулаза- позитивни стафилококи	5	2	10 cfu/g 100 cfu/g	MKS EN ISO 6888-1 или 2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производство-то. Ако се откријат вредности >10 ⁵ cfu/g, серијата мора да се тестира за стафилококни ентеротоксини.
2.2.9. Сладолед ⁽⁸⁾ и замрзнати млечни десерти	Enterobacterias eae	5	2	10 cfu/g 100 cfu/g	MKS EN ISO 21528-2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството
2.2.10. Течни и прашкasti смеси за сладолед	Enterobacterias eae	5	2	10 cfu/g 100 cfu/g	MKS EN ISO 21528-2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството
	Bacillus cereus	5	0	100 cfu/ml	MKS EN ISO 7932		
2.2.11. Сушено млеко за доенчиња или сушена диетална храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња под шест месеци	Enterobacterias eae	10	0	Отсуство во 10 g	MKS EN ISO 21528-1	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството со цел контаминацијата да се сведе на минимум. Ако се открие во која било единица мостра, серијата треба да се тестира за E. akazakii и Salmonella
2.2.12. Сушена follow- on формула	Enterobacterias eae	5	0	Отсуство во 10 g	MKS EN ISO 21528-1	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во

formulae						процес	производството со цел контаминацијата да се сведе на минимум
2.2.13. Сушено млеко за доенчиња или сушена диетална храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња под шест месеци	Очекуван Bacillus cereus	5	1	50 cfu/g	500 cfu/g	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството. Превенција од реконтаминација. Избор на суровини.

(1) n=број на единици што ја сочинуваат мострата; c=број на единици моистри што ги даваат вредностите помеѓу m и M.

(2) За точката 2.2.1; 2.2.7; 2.2.9 и за 2.2.10 m=M

(3) Се користи најновото издание на стандардот.

(4) Критериумот не се применува на производи наменети за понатамошна преработка во прехранбената индустрија.

(5) Овде E. coli се користи како показател на нивото на хигиена.

Сулфитно редуktivни клостридии во зрени сирења од пастеризирано млеко.

(6) За сирења што не можат да го поддржат размножувањето на E. coli, бројот на E. coli обично е најголем на почетокот од периодот на созревање, а за сирењата што можат да го поддржат размножувањето на E. coli, тоа вообичаено е на крајот од периодот на созревање.

(7) Со исклучок на сирењата за кои производителот може да докаже, на задоволство на надлежните органи, дека производот не создава ризик од стафилококни ентеротоксини.

(8) Само сладоледи што содржат млечни состојки.

*Аеробни мезофилни бактерии се однесува само на термички обработено млеко

(9) Паралелно тестирање за Enterobacteriaceae и E. Sakazakii ќе се спроведува освен ако не е утврдена врска помеѓу овие два микроорганизми во еден објект. Ако Enterobacteriaceae е детектирано во некоја мостра во таков објект серијата ќе биде тестирана на E. Sakazakii. Кога постои таква корелација помеѓу Enterobacteriaceae и E. Sakazakii одговорност е на операторот да пред надлежниот орган докаже усогласеност.

(10) 1 ml инокулат се става во пегриева плоча од 140 mm или во три петериеви плочи од по 90 mm во дијаметар.

Толкување на резултатите од тестовите

Дадените граници се однесуваат на секоја тестирана единица мостра.

Резултатите од тестирањето го покажуваат микробиолошкиот квалитет на тестираниот процес.

Enterobacteriaceae во сушено млеко за доенчиња или сушена диетална храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња под шест месеци возраст:

— задоволителни, ако сите забележани вредности укажуваат на отсуство на бактеријата,

— незадоволителни, ако се открие присуство на бактеријата во некоја од единиците моистри

E. coli, *Enterobacteriaceae* (други категории храна) Сулфито редуktivни клостридии, Аеробни мезофилни бактерии и коагулазно-позитивни стафилококи:

— задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,

— прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

— незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

Очекуван *Bacillus cereus* во сушена храна за доенчиња и сушена диетална храна за специјална медицинска намена наменета за доенчиња под 6 месеца возраст:

— задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,

— прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

— незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.3. Производи од јајца

Дадените граници се однесуваат на секоја тестирана единица мостра.

Резултатите од тестирањето го покажуваат микробиолошкиот квалитет на тестираниот процес.

Категорија на храна	Микро-организми	План за земање моистри (¹)		Граници (²)		Аналитички референтен метод (³)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	M			
2.3.1 Производи од јајца	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	10 cfu/g или ml	100 cfu/g или ml	MKS EN ISO 21528-2	Крај на производствениот процес	Проверки на ефикасноста на термичката обработка и превенција од реконтаминација
2.3.2 Мајонез,	Коагулазно-позитивни	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKS EN ISO 6888-1 или 2	Крај на производствениот процес	Проверки на ефикасноста на термичката обработка и превенција од реконтаминација

преливи со мајонез и салати со мајонез	стафилококи Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Аеробни мезофилни бактерии	5	0				процес	превенција од реконтаминација
							MKC EN ISO 7937 MKC EN ISO 21528-2 MKC EN ISO 4833	
		5	2	10 cfu/g	100 cfu/g			
		5	2	10 ⁴ cfu/g	5x10 ⁴ cfu/g			

(1) n=број на единици што ја сочинуваат мострата; c=број на единици моистри што ги даваат вредностите помеѓу m и M.
(2) Се користи најновото издание на стандардот.

Толкување на резултатите од тестовите

Enterobacteriaceae во производите од јајца:

– задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,

– прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M, а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

– незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности се $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M.

Аеробни мезофилни бактерии* во производите од јајца: (не се однесува на салатни преливи со присутна микрофлора за ферментација)

– задоволителни, ако сите забележани вредности се $< m$,

– прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M, а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

– незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности се $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M.

2.4. Производи од риба

Категорија на храна	Микроорганризми	План за земање моистри (1)			Граници		Аналитички референтен метод (2)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	m	M			
2.4.1. Производи од готвени ракови и мекоглави ракови во оклоп или лушпа	E.coli	5	2	1 cfu/g	10 cfu/g		MKC EN ISO 21528-2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството

Коагулаза- позитивни стафилококи	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	МКС EN EN/ISO 6888-1 или 2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството
2.4.2 Стерилизирани конзерви од од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и жаби	5	0	M<1 cfu		МКС EN ISO 4833	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството и равизија на поставката за стерилизација
	5	0	M<1 cfu		МКС EN ISO 7937		
2.4.3 Пастеризирани полуконзерви од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и жаби	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 21528-2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството
	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN EN/ISO 6888-1 или 2	Крај на производствениот процес	Подобрување на хигиената во производството
(1) n=број на единици што ја сочинуваат мострата; c=број на единици мостри што ги даваат вредностите помеѓу m и M. (2) Се користи најновото издание на стандардот.							

Толкување на резултатите од тестовите

Дадените граници се однесуваат на секоја тестирана единица мостра.
Резултатите од тестирањето го покажуваат микробиолошкиот квалитет на тестирањот процес.

E. coli во производи од готвени ракови и мекоглави ракови во оклоп или лушпа:
– задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
– прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M, а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M . Коагулазно-позитивни стафилококи во производи од готвени ракови и мекоглави ракови во оклоп или лушпа:
- задоволителни, ако сите забележани вредности се $<m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $<m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .
- Аеробни мезофилни бактерии и *Clostridium perfringens* во Стерилизирани конзерви од од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и жаби (по термостатирање од 7 дена на 37°C)
- задоволителни, ако сите забележани вредности се $<M$,
- незадоволителни, ако една од пронајдените вредности е $>M$.
- E. coli* Коагулазно-позитивни стафилококи во Пастеризирани полуконзерви од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и жаби
- задоволителни, ако сите забележани вредности се $<m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $<m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.5. Зеленчук, овошје и нивни производи

Категорија на храна	Микро организми	План заземање мостри ⁽¹⁾			Граници		Аналитички референтен метод ⁽²⁾	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		п	с	п	п	М			
2.5.1. Претходно исечено овошје, зеленчук и печурки (готови за консумирање)	E.coli	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g		MK EN ISO 16649-1 или 2	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	коагулаза позитивни стафилококи	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g		MK EN ISO 6888-1 или 2		
	Clostridium perfringens	5	1	10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g		MK EN ISO 7937		
2.5.2. Непастеризирани сокови од овошје и зеленчук (готови за консумирање)	E.coli	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g		MK EN ISO 16649-1 или 2	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Аеробни мезофилни бактерии	5	3	100 cfu/g	1000 cfu/g		MK EN ISO 4833		
2.5.3 Газирани и негазирани сокови од овошје и зеленчук и концентрирани сокови од овошје и зеленчук (готови за консумирање)	Аеробни мезофилни бактерии	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g		MK EN ISO 4833	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Квасци и мувчи	5	0	Одсуство во 1 мл			MK EN ISO 21527-1		
2.5.4 Стерилизирани конзерви од овошје, зеленчук и печурки	Аеробни мезофилни бактерии	5	0	M<1 cfu			MK EN ISO 4833	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството и равизија на постапката за стерилизација
	Clostridium perfringens	5	0	M<1 cfu			MK EN ISO 7937		

2.5.5 Сушено овошје, зеленчук, печурки и кандирано овошје	E.coli	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 16649-1 или 2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
2.5.6 Лешници, бадеми, кикирики, разни семки и слични производи термички обработени	Clostridium perfringens	5	2	100 cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 7937	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Квасци и мувли	5	1	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	10 ⁵ cfu/g	2x10 ⁵ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
	Enterobacteriaceae	5	2	10 cfu/g или ml	100 cfu/g или ml	MKC EN ISO 21528-2		
	Квасци и мувли	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21527-2	Крај на производствен иот процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Аеробни мезофилни бактерии	5	1	5x10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833		

(¹) n=број на единици што ја сочинуваат мострата; c=број на единици мостри што ги даваат вредностите помеѓу m и M.

(²) Се користи најновото издание на стандардот.

Толкување на резултатите од тестовите

Дадените граници се однесуваат на секоја тестирана единица мостра.

Резултатите од тестирањето го покажуваат микробиолошкиот квалитет на тестираниот процес.

E. coli во претходно сечено овошје и зеленчук (готови за јадење) и во непастеризирани сокови од овошје и зеленчук (готови за јадење);

— задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,

— прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M, а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

— незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M.

Аеробни мезофилни бактерии и Clostridium perfringens во стерилизирани конзерви од овошје, зеленчук и печурки

— задоволителни, ако сите забележани вредности се $<M$,

— незадоволителни, ако една од пронајдените вредности е $>M$.

E.coli и Clostridium perfringens во Сушено овошје, зеленчук и печурки и кандирано овошје

— задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,

— прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M, а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,

— незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M.

2.6 Житарки и мелнички производи

Категорија на храна	Микро-организми	План заземање мостри (1)			Граници		Аналитички референтен метод (2)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни результати
		n	c	s	m	M			
2.6.1. Житарки, житни мешавини, брашно	Enterobacteriaceae	5	2		10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	MKC EN ISO 21528-2	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Квасци и Мувли	5	2		10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	MKC EN ISO 21527-2		
2.6.2. Изргени житарки и мусли	E.coli	5	1		10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 16649-1 или 2	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Мувли	5	2		100 cfu/g	1000 cfu/g	MKC EN ISO 21527-2		
2.6.3. Ладени и замрзанти теста и полнети теста	Enterobacteriaceae	5	2		10 ² cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 21528-2	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Мувли	5	2		10 ² cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2		10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
	коагулаза позитивни стафилококи	5	1		10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN EN/ISO 6888-1 или 2		
2.6.4 Тестенини (сите видови)	Enterobacteriaceae	5	2		10 ² cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 21528-2	Производ-ствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2		10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
	Мувли	5	2		10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO		

(¹) n=број на единици што ја сочинуваат мострата; c=број на единици мостри што ги даваат вредностите помеѓу m и M.
(²) Се користи најновото издание на стандардот.

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.7 Кондиторски производи

2.7. Кондиторски производи

Категорија на храна	Микро-организми	План за земање мостри (1)		Граници			Аналитички референтен метод (2)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	M				
2.7.1 Чоколадо, чоколадо во прав, какао во прав и слични производи	Квасци и мувли	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21527	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали	
	Аеробни мезофилни бактерии	5	1	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833			
2.7.2 Индустриски и занаетчиски произведени и пакувани слатки и други слични производи	Escherichia coli	5	1	10cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 16649-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали	
	Мувли	5	1	50 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2			
	Аеробни мезофилни бактерии	5	1	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833			
	Enterobacteriaceae	5	1	10cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21528-2			
2.7.3 Инстант кафе и пржено кафе и слични производи	Мувли	5	1	10 ² cfu/g	5x10 ² cfu/g	MKC EN ISO 21527-2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали	
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833			

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.8 Мед, цветен прав и производи на нивна база

Категорија на храна	Микро-организми	План заземање мостри (°)		Граници		Аналитички референтен метод (°)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	M			
2.8.1 Мед	Квасци и мувли	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21527-2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Сулфитно редукутивни кlostриди	5	0	0 cfu/g	10 cfu/g	MKC EN ISO 15213		
2.8.2 Цветен прав, производи на база на мед и производи на база на мед кои содржат цветен прав	Escherichia coli	5	1	10 ² cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 16649-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Квасци и мувли	5	2	10 ² cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.9 Чај

Категорија на храна	Микро-организми	План заемање мостри (1)			Граници		Аналитички референтен метод (2)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	m	M			
2.9.1 Црн чај и хербални чаеви (домашни чаеви) кои се подготвуваат со врела вода	Escherichia coli	5	1	10cfu/g	100cfu/g		MKCEN ISO 16649-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Мувли	5	1	10 ⁴ cfu/g	5x10 ⁴ cfu/g		MKCEN ISO 21527-2		
2.9.2 Чај од бел слез-Althea radix и чај од линцура- Gentiana radix кои се подготвуваат со млека или ладна вода	Escherichia coli	5	1	1cfu/g	10cfu/g		MKCEN ISO 16649-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Enterobacteriaceae	5	1	100cfu/g	10 ³ cfu/g		MKCEN ISO 21528-2		
	Мувли	5	1	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g		MKCEN ISO 21527-2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g		MKCEN ISO 4833		
2.9.3 Инстант чај	Enterobacteriaceae	5	1	10cfu/g	100cfu/g		MKCEN ISO 21528-2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Мувли	5	1	100cfu/g	10 ⁴ cfu/g		MKCEN ISO 21527-2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	1000cfu/g	10000cfu/g		MKCEN ISO 4833		

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.10 Пиво

Категорија на храна	Микро-организми	План заземање мостри ⁽¹⁾		Граници		Аналитички референтен метод ⁽²⁾	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	M			
2.10.1 Пиво пастеризирано	Аеробни мезофилни бактерии	5	0	Отсуство во 100 мл		МКС EN ISO 4833	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на суровини
	Квасци	5	0	Отсуство во 250 мл		МКС EN ISO 21527-1		

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $> M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.11 Адитиви и концентрати за супи и сосови

Категорија на храна	Микро-организми	План заземање мостри (1)			Граници		Аналитички референтен метод (2)	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни результати
		п	с	м	п	м			
2.11.1 Адитиви за производи од месо и млечни производи и стартерски култури*	коагулаза позитивни стафилококи	5	1	1cfu/g	10cfu/g	10cfu/g	MKC EN EN/ISO 6888-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Enterobacteriaceae	5	1	10cfu/g	100cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21528-2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	100 cfu/g	10 ³ cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
	Музли	5	1	10cfu/g	100cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21527		
2.11.2 Адитиви за пекарски производи и Пекарски квасец (свеж и сув)*	Коагулаза позитивни стафилококи	5	1	1cfu/g	10cfu/g	10cfu/g	MKC EN EN/ISO 6888-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Enterobacteriaceae	5	1	10cfu/g	100cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21528-2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
	Музли	5	1	10cfu/g	100cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		

2.11.3 Адитиви за винарска индустрија и вински квасец*	коагулаза позитивни стафилококи	5	1	1cfu/g	10cfu/g	MKC EN ISO 6888-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Enterobacteriaceae	5	1	10cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21528-2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	100 cfu/g	10 ³ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
	Мувли	5	1	10cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		
2.11.4 Концентрати за суни и сосови, додатоци за јадења и смеси за прехранбени производи	коагулаза позитивни стафилококи	5	2	20 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 6888-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Мувли	5	2	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	1	10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	MKC EN ISO 4833		
2.11.5 Глутенско брашно, структурни и растителни протеини, изолати од протеини, и мешавини од наведените препарати	Аеробни мезофилни бактерии	5	1	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Enterobacteriaceae	5	2	10cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21528-2		
	Квасци	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		
2.11.6 Желатин и други белковински производи од животинско потекло (крв, млеко и други)	Bacillus cereus	5	1	10 ² cfu/g	10 ³ cfu/g		Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на репроматеријали
	Enterobacteriaceae	5	1	10cfu/g	100cfu/g	MKC EN ISO 21528-2		
	Staphylococcus aureus	5	0	<10 cfu/g	/	MKC EN ISO 6888-1 или 2		
	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	MKC EN ISO 4833		

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
 - прифатливи, ако повеќето вредности c/p се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
 - незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/p се помеѓу m и M .
- * за стартерски (живи) култури и лекаарски квасац не важат параметрите за аеробни мезофилни бактерии.

2.12. Зачини и слични производи

Категорија на храна	Микро-организми	План за семање мостри ⁽¹⁾			Граници		Аналитички референтен метод ⁽²⁾	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	p	m	M			
2.12.1 Зачини, и нивни мешавини-термички обработени	Аеробни мезофилни бактерии	5	2		10^4 cfu/g	5×10^4 cfu/g	MKC EN ISO 4833	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на суровината
	Clostridium perfringens	5	2		10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 7937		
	Коагулаза позитивни стафилококи	5	1		10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 6888-1 или 2		
	Enterobacteriaceae	5	2		10 cfu/g	100 cfu/g	MKC EN ISO 21528-2		
	Квасци и мувли	5	2		100 cfu/g	10^3 cfu/g	MKC EN ISO 21527-1 или 2		

2.12.3Зачини, и нивни мешавини-сирови	Аеробни мезофилни бактерии	5	2	10 ⁵ cfu/g	10 ⁶ cfu/g	МКС EN ISO 4833	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на сировини
	<i>Clostridium perfringens</i>	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 7937		
	Коагулаза позитивни стафилококи	5	1	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 6888-1 или 2		
	Enterobacteriaceae	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	МКС EN ISO 21528-2		
	Квасци и мувли	5	2	10 ³ cfu/g	10 ⁴ cfu/g	МКС EN ISO 21527-1 или 2		
2.12.3Екстракти на зачини	Коагулаза позитивни стафилококи	5	0	M=<10 cfu/g		МКС EN ISO 6888-1 или 2	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на сировини
	Enterobacteriaceae	5	0	M=<10 cfu/g		МКС EN ISO 21528-2		
	Квасци и мувли	5	2	100 cfu/g	10 ³ cfu/g	МКС EN ISO 21527-1 или 2		
	<i>Bacillus cereus</i>	5	1	100cfu/g	10 ³ cfu/g	МКС EN ISO 7932		

Толкување на резултатите од тестовите

- задоволителни, ако сите забележани вредности се $\leq m$,
- прифатливи, ако повеќето вредности c/n се помеѓу m и M , а остатокот на пронајдените вредности е $\leq m$,
- незадоволителни, ако една или повеќе од пронајдените вредности е $>M$ или повеќето вредности c/n се помеѓу m и M .

2.13 Диетална храна за специјални медицински намени и додатоци на храна

Категорија на храна	Микро-организми	План заземање мостри ⁽¹⁾			Граници		Аналитички референтен метод ⁽²⁾	Фаза во која важи критериумот	Дејствие во случај на незадоволителни резултати
		n	c	m	m	M			
2.13.1 Диетална храна за специјални медицински намени и додатоци на храна	Аеробни мезофилни бактерии	5	0	0 cfu/g	0 cfu/g	10 cfu/g	MKCE ISO 4833	Производствен процес	Подобрување на хигиената во производството, изборот на суровината
	Квасци и мувли	5	0	0 cfu/g	0 cfu/g	10 cfu/g	MKCE ISO 21527-1 или 2		
	Коагулаза позитивни стафилококи	5	0	M=<1 cfu/g	M=<1 cfu/g	M=<1 cfu/g	MKCE ISO 6888-1 или 2		
	Enterobacteriaceae	5	0	M=<1 cfu/g	M=<1 cfu/g	M=<1 cfu/g	MKCE ISO 21528-2		

Поглавје 3. Правила за земање мостри и подготовка на испитните мостри

3.1. Општи правила за земање мостри и подготовка на испитните мостри

Во отсуство на посспецифични правила за земање мостри и подготовка на испитните мостри, ќе се користат важечките стандарди на ISO (Меѓународна организација за стандардизација) и упатствата на Кодекс Алиментариус како референтни методи.

3.2. Бактериолошко земање мостри во кланици и на локации каде што се произведува мелено месо ,подготовки од месо, механички одвоено месо и свежо месо

Правила за земање мостри за трупови на говеда, свињи, овци, кози и коњи

Во стандардот ISO 17604 се опишани деструктивните и недеструктивните методи на земање мостри, селекцијата на локации од коишто се земаат мостри и правилата за складирање и превоз на мострите.

По случаен избор се земаат пет трупови во текот на секоја сесија за земање мостри. Локациите од коишто се земаат мостри треба да се изберат имајќи ја предвид технологијата на колење во секој објект.

Кога се земаат мостри за анализи на ентеробактерии и бројот на аеробните колонии, се земаат четири примероци од различни места од секој труп. Четири мостри од ткиво што сочинуваат вкупно 20 cm² се земаат по пат на деструктивен метод. Кога се користи недеструктивен метод за оваа цел, местото од каде што се земаат мостри треба да покрива најмалку 100 cm² (50 cm² за мали трупови на преживари) од секоја локација од која се земаат мостри.

Кога се земаат мостри за анализа за салмонела, треба да се користи метод на земање мостри со абразивен сунѓер. Се одбираат локации кои најчесто се контаминирани Вкупната површина за земање на мостри треба да покрива најмалку 400 cm².

Кога се земаат мостри од различни делови на трупот пред испитувањето, треба да се здружат.

Правила за земање мостри за трупови од живина и свежо живинско месо

За анализа на салмонела, кланиците ќе земаат цел труп од живина со кожа од вратот. Другите производни објекти кои обработуваат свежо живинско месо ќе земаат анализи за салмонела со земање на цел труп со кожа на вратот, ако е возможно, но обезбедувајќи исто така дел од пилето со кожа и/или дел од пилето без кожа или покриено со мала количина на кожа, а изборот ќе биде направен според ризик.

Кланиците ќе вклучат во своите планови за анализа, трупови од живина од јато со непознат салмонела статус или со позитивен статус за *Salmonella enteritidis* и *Salmonella typhimurium*.

Кога се прави анализа за процесната хигиена , критериумите востановени во Поглавје 2 за анализа на *Salmonella* во кланици за живински трупови , треба да се земаат кожата од

вратот при секоја сесија на земање мостри и по ладењето од најмалку 15 трупови. Од секоја труп се зема парче приближно 10 g од од кожата на вратот. При секоја прилика, пред испитувањето треба да се здружат мострите земени од кожата на вратот за да сочинуваат 5 x 25 g од крајните мостри. Овие мостри треба да се земаат за да се потврди усогласеност со критериумите за безбедност на храната определени во Поглавје 1.

За анализирана салмонела за свежо месо од живина, освен трупови од живина се земаат и пет примероци од најмалку 25 g од истата серија. Мостра земена од пилешки делови со кожата покрај кожа ќе содржи тенка површина мускулно парче во случај количината на кожата да не е доволена за формирање на единица мостра. Мостра земената од пилешки делови без кожа или само со мала количина на кожата ќе содржат тенка површина мускулно парче или парчиња кожата доволени за да формираат единица мостра. Парчиња месо се земаат на начин кој вклучува колку што е можно повеќе од површината на месото.

Упатства за земање мостри

Во водичите за добра производна пракса, можат да се внесат подетални упатства за земање мостри од трупови, а особено оние што се однесуваат на локациите од каде што се земаат мостри.

Зачестеност на земање мостри од трупови, мелено месо, подготовки од месо и механички одделено месо и свежо живинско месо

Операторите со храна во клиниците и оператори со храна кои произведуваат мелено месо и подготовки од месо и механички одделено месо и свежо живинско месо, микробиолошки анализи ќе земаат мостри најмалку еднаш во неделата. Денот на земање на мостри ќе се менува секоја недела за да се осигура дека секој ден од неделата ќе биде покриен со земање на мостри.

Што се однесува на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи за *E. coli* и за бројот на аеробните колонии и земањето мостри од трупови за анализи за *Enterobacteriaceae* и за бројот на аеробните колонии, зачестеноста на тестирањето треба да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати за шест последователни недели.

Кога се земаат примероци за анализи на салмонела од мелено месо, подготовки од месо, трупови и свежо живинско месо, зачестеноста треба да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати во 30 последователни недели. Зачестеноста на земање мостри за анализи на салмонела, исто така, може да се намали ако постои национална или регионална програма за контрола на салмонела и ако истата програма опфаќа тестирање што го заменува опишаното земање мостри. Понатаму зачестеноста на земање мостри може да се намали ако националната или регионалната програма за контрола на салмонела докаже дека застапеноста на салмонелата во клиницата е ниска кај купените животни.

И покрај тоа, кога е оправдано според анализата на ризик, а според тоа и одобрено од надлежен орган, малите клиници и оператори со храна кои произведуваат мелено месо, подготовки од месо и свежо живинско месо, во мали количества, можат да се ослободат од често земање мостри.

3.3. Правила за земање мостри за 'ркулци

А. Општи правила за земање и испитување на мостри

1. Прелиминарни тестови за серија од 'ркулци

Операторите со храна кои произведуваат 'ркулци од семе прават подготвителни тестирања на репрезентативните примероци од сите серии на семе. Репрезентативната мостра има тежина најмалку 15% од тежината на серијата на семиња, во подпримерок од 50 gr или се зема соодветна статистички еквивалентна количина одобрена со стратегијата за земање на мостри од овластена установа. За потребите на изведување на прелиминарното тестирање, операторот со храна, треба да обезбеди исти услови за 'ртење на семето од репрезентативната мостра какви што се и за останатото семе од серијата.

2. Земање на мостри и тестирање на 'ркулци и потрошена вода за полевање

Операторот со храна ќе земе мостри од 'ркулците за испитување на микробиолошките критериуми во фаза каде што можноста за наоѓање на Shiga toxin producing E. Coli (STEC) и на Salmonella spp. е најголема, во секој случај не порано од 48 часа по започнување на процесот на 'ртењето на семето.

Мострите од 'ркулци ќе се анализираат согласно со 1.22. Изртени семиња (готови за консумирање) и со 1.22.1 'Ркулци од Прилог 1.

Во колку операторот со храна кој произведува 'ркулци има план за земање на мостри и процедура за земање на мостри како и предвиден број на мостри од водата за полевање, може да го промени планот за земање на мостри предвиден со точките 1.22. и 1.22.1 со анализа на 5 мостри во 200ml вода која се користи за полевање. Во тој случај барањата предвидени во точките 1.22. и 1.22.1 ќе се однесуваат и на нализата на водата која се користи за полевање на 'ркулците со лимит на отсаство во 200ml. Операторите со храна можат да пласираат на пазарот 'ркулци, кога резултатите од микробиолошките анализи се во согласност со барањата предвидени во точките 1.22. и 1.22.1 или лимитот на отсаство во 200ml на вода која се користи за наводнување, откако ќе ја тестираат серијата од семе за прв пат.

3. Фреквенција на земање на мостри

Операторот со храна ќе земе мостри од 'ркулците за испитување на микробиолошките критериуми, најмалку еднаш месечно, во фаза каде што можноста за наоѓање на Shiga toxin producing E. Coli (STEC) и на Salmonella spp. е најголема, во секој случај не порано од 48 часа по започнување на процесот на 'ртењето на семето.

Б. Укинување на прелиминарно тестирање на сите серии семе предвидени во точка А 1

Операторот со храна кој произведува 'ркулци, ќе биде исклучен од планот за земање мостру утврден во Точка А1, врз основа на предходните состојби како и потврда од надлежната институција, кога:

- (а) надлежната институција е задоволна како операторот со храна има имплементирано систем за безбедност на храната во објектот во кој се вклучени и чекори во производниот процес кои го намалуваат опасноста од микробиолошки ризик; и
- (б) Собраната база на податоци потврдува дека, во последните шест месеци различни серии на 'ркулци произведени во објектот, се во согласност со предвидените безбедносни критериуми предвидени во точките 1.22. и 1.22.1 од Прилог 1.

Прилог 2**Содржината на истражувачките студии**

- (1) Истражувањата за критериум за безбедноста на храната и за критериум за хигиена на процесот опфаќаат:

- а) спецификации за физичко-хемиските карактеристики на производот, како што е рН, a_w , количина на сол, концентрација на конзерванси и типот на системот за пакување, имајќи ги предвид условите за складирање и преработка, можностите за контаминација и предвидениот рок на траење и
- б) консултирање со достапна научна литература и податоци од истражувањата за карактеристиките на размножување и опстанок на микроорганизмите за кои станува збор.

- (2) По потреба и врз основа на истражувањата од точка 1 на овој прилог, операторите со храна треба да изврши дополнителни истражувања, коишто можат да бидат:

- а) предиктивно математичко моделирање утврдено за храната за којашто станува збор, со користење на главните фактори за размножување и опстанок на микроорганизмите што се испитуваат во производот,
- б) тестови за испитување на способноста на правилно вакциниран микроорганизам за размножување или опстанување во производот под различни разумно предвидливи услови за складирање,
- в) испитувања за проценка на размножувањето или опстанувањето на микроорганизмите што можат да се најдат во производот за време на неговиот рок на траење разумно предвидливи услови за дистрибуција, складирање и користење.

- (3) Гореспоменатите истражувања ја земаат предвид стекнатата варијабилност поврзана со производот, засегнатите микроорганизми и условите за преработка и складирање.

2398.

Врз основа на член 92 став (5) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ ОД ВИДОВИТЕ ПТИЦИ КОИ НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ТРГОВИЈА ИЛИ ЗА ПРЕНОС НА ДРУГИ ЛИЦА И СЕ ПРИДРУЖЕНИ ОД СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/08, 10/09 и 18/11), во Прилог 1 точка Б. во алинејата 4 зазирката и сврзникот „и“ се заменуваат со зазирка.

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6 која гласи:

„ - Косово“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2826/3
8 јули 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ОДБОР ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА"

2399.

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 18 и 19 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Мајка Тереза", на седницата одржана на 26 јуни 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 2013 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ

1. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, државната награда се доделува на:

- Живко Мукаетов и
- Живко Поповски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2816/2
12 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување на
Државната награда „Мајка Тереза“,
акад. Витомир Митевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2400.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-130
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 3“
- податоци за локација на електроцентралата: на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 90.000 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“, УП1 бр.08-175/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-159/13
15 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

2401.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија 66, Делчево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија 66, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-131

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“, УП1 бр.08-176/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-161/13
15 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

2402.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додана вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 42,255
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 43,682
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 43,135
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,730
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 34,204

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 81,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 83,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 59,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 41,883

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	80,50	80,00	79,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	82,50	82,00	81,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	69,50	69,00	68,50
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,50	58,00	57,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,719
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,987
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,157
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.07.2013 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

УП1 бр. 02 – 1278/1
15 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

2403.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со лока-

ција на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-130

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 3“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 15.7.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-158/13
15 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

2404.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2013 година, донесе

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-131

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр. 4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 15.7.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-160/13
15 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р



Службен весник

на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013100